



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 6 септември 2000
Скопје
Број 73

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 50
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2641.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СВРЗАНИ СО ПРОЦЕСОТ НА ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА АД ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ "МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ"

1. Со оваа одлука се определува АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" во име на Владата на Република Македонија да врши исплата на сите финансиски обврски кои произлегуваат од процесот на приватизација на АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" и тоа како следува:

а) плаќање на финансиските обврски кон Советникот на Владата CIBC World Markets, согласно договорните обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Советникот на Владата CIBC World Markets за давање на советодавни услуги во процесот на приватизација утврдени со: Писмо - Договор од 23 декември 1997 година од 15 октомври 1998 година како и од 15 септември 1999 година;

б) плаќање на други финансиски обврски кои не произлегуваат од точка 1-а на оваа одлука, а се сврзани со реализирање на одделни обврски со процесот на приватизацијата.

2. Плаќањето на финансиските обврски по определени фази и за определени дејствија од точка 1 на оваа одлука, ќе се врши врз основа на писмен налог од министерот за сообраќај и врски.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3390/1
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2642.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 53/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29. 08. 2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СВЕТА ЛУЦИЈА

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Света Луција на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4078/1
29 август 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2643.

Врз основа на член 2 од Законот за начинот и условите за користење на средствата за исплата на испратнини по Договорот за кредит по Проектот за итна социјална помош на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 81/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29. 08. 2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ ЗА ИСПРАТНИНА

1. На работниците на АД "Порцеланка", Велес прогласени како технолошки вишок да се исплати еднократен надомест и тоа:

- на име испратнина-44.463.450,00 денари.

Средствата од став 1 алинеја 1 од оваа точка да се исплатат преку Буџетот на Република Македонија од средствата за приватизација остварени во 2000 година.

2. Се задолжува Министерството за финансии и Агенцијата на Република Македонија за приватизација да ја спроведат оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4088/1
29 август 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2644.

Врз основа на член 24-а став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29. 08. 2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Со оваа одлука се определува износот на царинските контингенти на одделни нафтени деривати кои можат да се увезат без плаќање на царина пропишана во Царинската тарифа и тоа:

- моторен бензин, безоловен, тарифен број 2710 00 11, во количина од 15.000 тони;

- мешавина на бутан и пропан, тарифна ознака 2711 13 00 10, во количина од 20.000 тони.

2. Нафтениите деривати од точка 1, алинеја 1 и 2 ќе бидат внесени во царинското подрачје на Република Македонија заклучно со 31. 12. 2000 година.

3. Министерот за економија со решение го одобрува царинскиот контингент по барање на крајниот корисник.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4104/1
29 август 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2645.

Согласно член 12 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 48/96) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29. 08. 2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА II-ТО ПОЛУГОДИЕ ОД
2000 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА
ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА**

Член 1

Во Одлуката за определување на царински квоти за II-то полугодие од 2000 година согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 60/2000), во членот 3 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:

"Количествата на стоки во рамките на поделна квота од Прилогот 1 ги распределува Министерството за економија на предлог на Комисијата составена од по еден претставник на: Министерството за економија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за надворешни работи и Министерството за финансии.

Комисијата ја свикнува и раководи со неа претседателот на Комисијата, кој од редовите на државните службеници на Министерството за економија, го овластува министерот за економија."

Член 2

Во членот 4, став 2, 4 и 5 и членот 5, став 1 и 2 зборовите: "Министерството за трговија" се заменуваат со зборовите: "Министерството за економија".

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4101/1
29 август 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2646.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08. 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
8414		Воздушни или вакум пумпи, воздушни или гасни компресори и	

вентилатори; вентилациони или рециркулациони отстранувачи на мирис со вграден вентилатор, вклучувајќи ги и оние опремени со филтер:

8414 30

-Компресори за разладни уреди:

8414 30 99 00

----Друго

а) Air Cooled Glocal Chiller-R134a

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3755/1
29 август 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2647.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08. 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за финансии - Царинска управа и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар.број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби" итн.) и автомобили за трки:

8703 32

--Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 2500 см³:

---Нови:

----Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 2000 см³:

8703 32 10 91

-----Патнички автомобили, составени

а) Патничко моторно возило марка ПЕЖО модел БОКСЕР, ФТ 350 ЛХ 2.5 ТДи дизел, боја бела, број на шасија ВФ323-3J421, број на мотор 10Ф-31P0348-122, моќ на мотор 2.446см³ (KW 87,5)

1 парче

б) патничко моторно возило марка ПЕЖО, модел БОКСЕР, ФТ 350 ЛХ 2.5 ТДи дизел, боја бела, број на шасија ВФ 3233J-4215881038, број на мотор 10Ф-31P0348368, моќ на мотор 2.446 см³ (KW 87,5)

1 парче

в) патничко моторно возило марка ПЕЖО, модел БОКСЕР, ФТ 350 ЛХ 2.5 ТДи дизел, боја бела, број на шасија ВФ 3233Ј4-2158846-83, број на мотор 10-Ф31Р0349556, моќ на моторот 2.446 см³ (KW 87.5)

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3756/1
29 август 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3926

2648.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
8418		Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; тоplotни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415;	
	8418 22 00 00	--Абсорбциони, електрични а) абсорбциони фрижидери	15 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3757/1
29 август 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2649.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
3920		Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од	

пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали:

3920 20

3920 20 00 10

- Од полимери на пропилен:

--За употреба во индустријата како материјал за пакување, неприремени за продажба на мало
а) стегач за налети

6 кутини

Други производи од пластични маси и производи од други материјали од тар. број 3901 до 3914:

392610 00 00

- Производи за канцеларии или училишта

а) канцеларски мебел

40 папки

Сандаци за пакување, кутини, гајби, барабани и слична амбалажа за пакување, од дрво: барабани (калеми) за кабли од дрво; палети, сандачести палети и други натоварни табли, од дрво; палетни огрлицы од дрво:

4415 20

-Палети, сандачести палети и други натоварени табли: палетни огрлицы:

441520 10 00

-- Рамни палети

а) празни палети
Друга хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма; други производи од хартиена маса, хартија, картон, целулозна вата или листови или ленти од целулозни влакна:

26 броја

- Хартија во ролни или ленти, премачкана со лепило:

4823 90

4823 90 90 90

- Друго:

---Друго
а) агли за палети
Завеси (вклучувајќи драперии) и внатрешни платнени ролетни; кратки украсни драпери за прозорци или кревети:

4.000 броја

-Плетени или хеклани:

6303 19 00 00

-- Од други текстилни материјали
а) канцеларски мебел-табли
Церади, платнени покриви и надво-

3 броја

6306

	8428 90 8428 90 00	Други машини: --- Друго	
	8433	а) контејнери за палети Машини за берба, жетва или вршидба, вклучувајќи и преси за балирање на слама или на сточна храна; тревокосилки; машини за чистење, сортирање или селекција на јајца, овошје или на други земјоделски производи, освен машините од тар. број 8437;	2 броја
8308	6306 31 00 00	---Од синтетички влакна а) вреќи за пакување на кромид и кромпир Затворачи, окови со затворачи, прегичи, затворачи со прегичи, копци, ринглички и слично, од прости метали, за облека, обувки, рачни торби, патни предмети или други готови производи, цевчести или чаталести заковки, од прости метали, перли и пулели, од прости метали;	3 броја
	8308 90 00 00	- Друго, вклучувајќи и делови а) копчиња за палети Машини за миене садови; машини за чистење или сушење шишиња или други садови; машини за полнење, затворање, херметичко затворање или етикетирање на шишиња, лименки, кутии, вреќи или други контејнери; машини за капсилрање на шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; други машини за пакување или завивање (вклучувајќи и машини за топло завивање); машини за газирање пијалаци;	4.000 броја
8422	8422 40 00 00	---Други машини за пакување или завивање (вклучувајќи и машини за топло завивање) а) Рамни стегачи за палети б) Машини за пакување на компир и кромид Виљушкар: други автокари со уреди за дигање или манипулација;	2 кутии
	8427	а) Траки за палети Други машини за дигање, манипулација, натовар или истовар (на пример: лифтови, подвижни скали, транспортери и жичарници);	2 броја
	8428	Други машини за дигање, манипулација, натовар или истовар (на пример: лифтови, подвижни скали, транспортери и жичарници);	4 броја
	8433 60 8433 60 90 00	8433 60 8433 60 90 00	
	8452	8452 29 00 00	
	8716	8716 80 00 00	
	9403	9403 10 9403 10 51 00 9403 10 59 00	
		Други машини за сортирање краставици б) машини за сортирање кромид и кромпир Машини за шиене, освен машините за прошивање на книги од тар. број 8440; мебел, постаменти и капаци специјално предвидени за машини за шиене; игли за машини за шиене; ---Други а) машини за шиене на вреќи Приколки и полуприколки; други возила, несамоодни; нивни делови; - Други возила а) колички рачни за траки Друг мебел и негови делови: -Метален канцелариски мебел: ----Работни маси а) канцелариски мебел ----Друго а) Канцелариски мебел - столици	1 број 1 број 4 броја 1 број 7 броја

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3758/1
29 август 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2650.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се

уведе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
8524		Плоча, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:	
	8524 31 00 00	--За репродукција на појави, освен звук или слика	
		а) Софтвер	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3759/1
29 август 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2651.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за надворешни работи и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
8415		Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за менување на температурата и влажноста, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира:	
	8415 90	- Делови:	
	8415 90 90 00	-- Друго	
		а) клима апарати, од типот прозорски, модел LW-S 0960 RHG	48 парчиња
		б) прозорски, модел LW-1260 RHG	8 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3760/1
29 август 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2652.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се

увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи и тоа:

Тарифен број	Наименување	Количина МВР	Количина МО
1	2	3	4
0102	Живи животни, вид говеда		3000 грла
0103	Свињи живи:		100 грла
0106	Други животни, живи:		
	(кучиња)		200 грла
0201	Месо говедско, свежо или разладено:		300 т.
0202	Месо говедско, замрзнато:		300 т.
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:		200 т.
0207	Месо и јастиви отпадоци, од живина од тар.бр.0103, свежи, разладени или замрзнати:		20 т.
0302	Риби, свежи или разладени, освен рибини филети и друго рибно месо од тар.бр.0304:		50 т.
0303	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибно месо од тар. бр. 0304		100 т.
0304	Рибини филети и друго рибно месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато:		50 т.
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување:		100 т.
0405 10	Путер и други маснотии и масла добиени од млеко; млечни премази:		50 т.
0813	- Путер: Овошје, суво, освен она што се распоредува во тар.бр. 0801 до 0806; мешаници на јатчесто овошје или суво овошје од оваа глава:		50 т.
0813 20 00 00	- Сливи		
0901	Кафе, печено или непечено или без кофеин; лушпи и ципи од кафе; замени за кафе што содржат кафе во кој и да било сооднос		10 т.
0904	Пипер од родот Пипер; сува, кршена или мелена пиперка од родот Цапсизум или од родот Пимента:		12 т.
0904 11 00 00	--Некршен ниту мелен		12 т.
0904 12 00 00	--Кршен или мелен		
1604	Приготвени или конзервирани риби; кавијар и замена за кавијар приготвени од рибини јајца:		
1604 13 00 00	--Сардини, сардинели и папалини	40 т.	200 т.
1701	Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба:		
1701 99 10 00	--- Бел шеќер		300 т.
1805	Какао во прав, без додаден шеќер или други материји за засладување		25 т.
2309	Производи што се употребуваат за исхрана на животни:		
2309 10 00 00	- Храна за кучиња и мачки, приготвена за продажба на мало	200 т	200 т.
2501	Сол (вклучувајќи сол за јадење и денатурирана сол) и чист натриумхлорид, вклучувајќи во воден раствор или со додаток на антиагломерациони средства или на средства за подобра флуидност; морска вода:		

2501 00 51 00	—Денатурирана или за индустриски потреби (вклучувајќи и пречистување), освен за конзервирање и приготвување на храна за луѓе или животни	300 т.		3407	Маси за моделирање, вклучувајќи приготвени за детска забава; препарати т.р. "забарски восоци" или како "смеси за забарски отпечатоци", во сетови, во пакување за продажба на мало или на форма на плочички, потковички стапчиња или слични други форми; препарати за употреба во забарството, врз база на гипс (печен гипс или калциум сулфат):	300 кгр.	500 кгр.
2501 00 91 00	—Сол погодна за човечка исхрана	150 т.					
2505	Природен песок од сите видови, бојосан или небојосан, освен металносен песок од Глава 26		10 т.				
2513	Пливка; ситнозрнест корунд; природен корунд, природен гранит и други природни материи за брусење, термички обработени или необработени:			ГЛАВА 35	БЕЛТАЧИНЕСТИ МАТЕРИИ; МОДИФИКУВАНИ СКРОБОВИ; ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ		
2513 20 00 00	—Ситнозрнест корунд, природен корунд, природен гранит и други природни материи за брусење	10 т.	10 т.	3506	Подготвени лепила и други подготвени средства за лепење, на друго место неспомнати или опфатени; производи погодни за употреба како лепила или средства за лепење, подготвени за продажба на мало како лепила или средства за лепење, во пакување со нето маса до 1 кг:	500 кгр.	500 кгр.
2710	Масла добисени од нафта и масла добиени од битуминозни минерали, освен сурови; производи на друго место неспомнати или опфатени, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуминозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи:			ГЛАВА 36	ЕКСПЛОЗИВИ, ПИРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ; КИБРИТИ, ПИРОФОРНИ ЛЕГУРИ; ЗАПАЛНИ ПРЕПАРАТИ	5.000 пар.	4.000 пар.
ГЛАВА 28	НЕОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ; ОРГАНСКИ ИЛИ НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ОД БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ОД МЕТАЛИ НА РЕТКИ ЗЕМЈИ, ОД РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЛИ ОД ИЗОТОПИ	100 т.	120 т.	3701	Фотографски плочи и планфилмови, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; планфилмови за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени, во касети или без касети:	300 т.	500 т.
ГЛАВА 29	ОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ	10 т.	20 т.	3702	Фотографски филмови во ролни, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; филмови во ролни за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени:	10 т.	5 т.
ГЛАВА 30	ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ	10 т.	20 т.	3703	Фотографска хартија, картон и текстил, осетливи на светлост, неосветлени:	10 т.	5 т.
3204	Синтетички органски материи за бојосување, хемиски определени или неопределени; препарати врз база на синтетички органски материи за бојосување наведени во забелешката 3 кон оваа глава; синтетички органски производи што се употребуваат како средства за флуоресценција или како луминофори, хемиски определени или неопределени:	100 т.	100 т.	3704	Фотографски плочи, филмови, хартии, картон и текстил, осветлени но неразвиени:	30.000 м ²	20.000 м ²
				3705	Фотографски плочи и филмови, осветлени и развиени, освен кинематографски филм:	1 т.	1 т.
3403	Препарати за подмачкување (вклучувајќи препарати врз база на масло за ладење, калење или препарати против рѓа или корозија и препарати за ослободување на калапи, врз база на средства за подмачкување) и препарати што се употребуваат за замаслување или масење на текстилни материјали, кожа, крзно или на други материјали, но исклучувајќи ги препаратите што содржат, како основни состојки, 70% или повеќе по маса на масло од нафта или масла добиени од битуминозни минерали:	215 л.	300 л.	3707	Хемиски препарати за фотографски намени (освен лакови, лепила, средства за лепење и слични препарати); неизмешани производи за фотографска употреба, подготвени во одмерени дози или подготвени за продажба на мало во форма готова за употреба:	200 пар	500 пар
				ГЛАВА 38	РАЗНИ ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА	20 т.	10 т.
				3902	Полимери на пропилен или на други олефини, во примарни форми:	1 т.	5 т.
				3905	Полимери на винил ацетати или на други винил естри, во примарни форми; други полимери на винил во примарни форми:	45.000 кгр.	40.000 кгр.
						5 т.	5 т.

3907	Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли, во примарни форми; поликарбонати, алкидни смоли, полиалил естри и други полиестри, во примарни форми:			4014	Хигиенски и фармацевтски производи (вклучувајќи цуцли), од гума освен од тврда гума, со прибор или без прибор од тврда гума:	1 т.	1 т.
3907 30 00 00	-Епоксидни смоли	30 т.	30 т.	4015	Предмети за облека и прибор за облека (вклучувајќи и нараквици), за сите видови намени, од гума, освен од тврда гума	15.000 пар.	32.000 пар.
3908	Полиамиди во примарни форми:	10 т.			Други производи од гума, освен од тврда гума	10.000 пар.	10.000 пар.
3909	Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, во примарни форми:	20 т.	20 т.	4016			
3910	Силикони во примарни форми	2000 кгр.	2000 кгр.	4202	Ковчежи, куфери, несесери, аташе-куфери, актенчанти, школски чанти, футроли за наочари, футроли за двогледи, футроли за фотоапарати, футроли за музички инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли и слични контејнери; патни торби, тоалетни торби, ранци, женски чанти, торби за купување, портмонеа за банкноти, портмонеа за метални пари, футроли и корици за мапи или документи, табакери, кеси за тутун, торби за алат, спортски торби, торби за шишиња, кутии за накит, кутии за лудра, кутии за прибор за јадење и слични контејнери, од кожа или од вештачка кожа, од фолии од пластични маси, од текстилни материјали, од вулканфибер или од картон, или целосно или претежно прекриени со овие материјали или со хартија:	10.000 пар.	10.000 пар.
3912	Целулоза и нејзини хемиски деривати, на друго место неспомнати или неопфратени, во примарни форми:	200 ролни	1000 рол.		Облека и прибор за облека, од кожа или од вештачка (реконституирана) кожа:	5 т.	10 т.
3918	Прекривки за подови од пластични маси, несамолепливи или самолепливи, во ролни или во форма на плочи; тапети за ѕидови или тавани, дефинирани со забелешката 9 кон оваа глава:	5.000 м ²	5.000 м ²	4203	Производи од кожа, или од вештачка кожа, што се употребуваат во машини или во механички уреди или за други технички цели	20 т.	20 т.
3919	Самолепливи плочи, листови, филмови, фолии, ленти и други слични форми, од пластични маси, вклучувајќи ги и оние во ролни:	1.500.000п.	500.000п.	4204	Други производи од кожа или од вештачка кожа	100 пар.	100 пар.
3920	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали:	1.000 пар.	1.000 пар.	4205	Карбон хартија, самокопирачка хартија и други хартии за копирање или пренесување (вклучувајќи и премачкана или импрегнирана хартија за матрици за умножување или офсет плочи), печатена или непечатена, во ролни или листови:	100.000 п.	100.000 п.
3921	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси:	50.000м ²	30.000м ²	4809	Карбон хартија, самокопирачка хартија и други хартии за копирање и пренесување (освен оние од тар.бр.4809), матрици за умножување и офсет плочи, од хартија, во кутии или без кутии	50.000 пак	40.000 пак
3922	Кади, туш-кади, лавабоа, бидеа, клозетски шолји, седишта и капацита, водоканачиња и слични санитарни производи, од пластични маси	500 пар.	800 пар.	4816	Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или листови и ленти од целулозни влакна, што се употребуваат во домаќинствата или за санитарни потреби, во ролни со ширина до 36 см, или сечени по големина или форма; шамивчиња, ливчиња за симнување на шминка, крпи, прекривки за маса, сервиети, пелени за бебиња, тампони, чар-		
3924	Трпезни садови, кујнски садови и прибор, други производи за домаќинството и тоалетни производи, од пластични маси:	5 т.	10 т.	4818			
3926	Други производи од пластични маси и производи од други материјали од тар.бр.3901 до 3914:	5.000 м.	5.000 м.				
4002	Синтетички каучук и фактис добиени од масло, во примарни форми или во форма на плочи, листови или ленти; мешаници од кој и да било производ од тар.бр. 4001 со кој и да било производ од овој тарифен број, во примарни форми или во форма на плочи, листови или ленти:	1 т.	1 т.				
4003	Регенерирана гума во примарни форми или во форма на плочи, листови или ленти	1 т.	1 т.				
4009	Цевки и црева од гума, освен од тврда гума, со прибор или без прибор (на пример, спојници, колена, прирабници):	2.000 пар.	2.000 пар.				
4010	Ленти или ремени од гума за транспортни или трансмисиони цели:		1.000 пар.				
4011	Нови надворешни пневматски гуми:	5.000 пар.	5.000 пар.				
40 13	Внатрешни гуми:	5.000 пар.	5.000 пар.				

	шави за кревет и слични предмети за домаќинство, санитарна или болничка употреба, предмети за облекување и прибор за облекување. од хартиена маса, хартија, целулозна вата, од листови или ленти од целулозни влакна: Друга хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма; други производи од хартиена маса, хартија, картон, целулозна вата или листови или ленти од целулозни влакна:	5 т.	5 т.	6103	содржина од 5% или повеќе по маса еластомерно предиво или нишки од каучук или гума:	30.000 пар	
4823				6110	Облека, комплекти, јакни, сакоа, панталони, панталони со пластрон и прерамки, бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за капење) за мажи или момчиња, плетени или хеклани: Џемпери со или без заопчување, пуловери, елеци и слични производи, плетени или хеклани:	200 пар.	200 пар.
4901	Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови: Географски и хидрографски карти или слични карти од сите видови, вклучувајќи атласи, зидни карти, топографски планови и глобуси, печатени	10 т.	10 т.	6203	Облека, комплекти, јакни, сакоа, панталони, панталони со пластрон и прерамки, бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за капење), за мажи или момчиња:	2.000 пар.	1.000 пар.
4905	Волна, невлачена или нечеслана:	2.000 пар.	4.000 пар.	6211	Тренерки, скијачка облека и гаќи или костими за капење; друга облека:	5.000 пар.	3.000 пар.
5101	Памук, невлачен или нечеслан	200 пар.	200 пар.	6211 20 00 00	-Скијачка облека	1.000 пар.	1.000 пар.
5201	Памук, влачен или чешлан	300 т.	300 т.	6307	Други готови производи, вклучувајќи модерни кроеви за облека:		
5203	Небелени или белени	100 т.	100 т.	6307 20 00 00	-Елеци и појаси за спасување		
5407 71 00 00	Синтетички влакна, сечени, невлачени, нечеслани, ниту преработувани поинаку за предење:	20.000 м.	50.000 м.	6307 90	-Ѓњурачка облека	200 пар.	200 пар.
5503	Синтетички влакна, сечени, невлачени, нечеслани, ниту преработувани поинаку за предење:	10 т.	10 т.	6401	-Друго:	500 пар.	500 пар.
5506	Синтетички влакна сечени, влачени, чешлани или преработувани поинаку за предење	10 т.	10 т.		Водонепропустливи обувки со ѓонов и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса, чие што лице не е прицврстено за ѓонот ниту споено со него со шиене, ковење со заковки или шајки, со помош на шрафови, чепови или со слични постапки:	500 пар.	500 пар.
5602	Филц, вклучувајќи импрегниран, превлечен или ламиниран:	1.000 м ²	1.000 м ²	6402	Други обувки со ѓонов и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса:		
5603	Неткаен текстил, вклучувајќи импрегниран, превлечен или ламиниран:	10.000 м ²	20.000 м ²	6402 12	--Обувки за скијање, обувки за ски-крос и чизми за снежни даски:		
5607	Канапи, јажиња, ортоми и кабли, вклучувајќи плетени, вплетени, импрегнирани, превлечени, прекриени, обложени со гума или со пластична маса:	5 т.	5 т.	6402 12 10 00	---Обувки за скијање и обувки за ски-крос	500 пар.	500 пар.
5903	Текстилни ткаенини импрегнирани, премачкани или прекриени, или ламинирани со пластични маси, освен оние од тар.бр. 5902:			6404	Обувки со ѓонов од каучук, гума, пластична маса, од кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од текстилни материјали:		
5906	Каучукувани или гумирани текстилни ткаенини, освен оние од тар. бр. 5902:	10.000 м.	100.000 м.	6404 11 00 00	--Спортски обувки; патики за тенис, кошарка, гимнастика, тренинг и слично	2.000 пар.	30.000 пар.
5909	Цевки и црева за пумпи и слични цевки и црева од текстилен материјал, вклучувајќи обложени и армирани, со или без прибор од друг материјал:	30.000 м.	30.000 м.	6506	Други покривки за глава, вклучувајќи поставени или украсени:	1.000 пар.	2.000 пар.
5910	Ленти и ремени од текстилен материјал за транспортни или трансмисиони цели, импрегнирани или неимпрегнирани, превлечени, прекриени или ламинирани со пластика, или зајакнати со метал или со друг материјал:	2.000 м.	2.000 м.	6812	Преработени азбестни влакна; мешаница врз база на азбест или врз база на азбест и магнезиум карбонат; производи од тие мешаници или од азбест (на пр. нишки, ткаенини, облека, покривка за глава, обувки, затиначи), зајакнати или незајакнати, освен производите од тар. број 6811 или 6813:	2.000 пар.	2.000 пар.
5911	Текстилни производи и предмети, за технички цели, наведени во забелешка 7 кон оваа глава	100.000 м.	100.000 м.	6815	Производи од камен или од други минерални материјали (вклучувајќи јаглеродни влакна, производи од јаглеродни влакна и производи од тресет), на друго место неспомнати или опфатени:		
6002	Други плетени или хеклани материјали:	15.000 м.	20.000 м.	7017	Производи од стакло за лабораториски, хигиенски или фармацевтски це-	100.000 п.	50.000 п.
6002 10	-Од ширина до 30 см, со						

7019	ли, градуирани или неградуирани, баждарени или небаждарени:	1 т.	1 т.		железо или челик; сунѓер за миење садови и перничкиња за триење и полирање, нараквици и слично, од железо или челик:	5 т.	5 т.
7019 52 00 00	Стаклени влакна (вклучувајќи стаклена волна) и производи од нив (на пр. предиво, ткаенина):			7325	Други леани производи од железо или челик	100.000 п.	100.000 п.
	--Со ширина над 30 см, со платнен преплет, со маса до 250 г/м ² , од филаменти со нумерација по една жица до 136 текса	20 т.	20 т.	7326	Други производи од железо или челик	10 т.	10 т.
7209	Плоснати валани производи, од железо или нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, ладно валани (ладно редуцирани), неплатинирани или непревлечени:			7407	Прачки и профили од бакар:	1 т.	1 т.
	--Со дебелина од 0,5 до 1 мм	4 т.	5 т.	7408	Жица од бакар:	200 кот.	200 кот.
7215	Други прачки од железо или нелегиран челик:			7409	Плочичи, лимови и ленти, од бакар, со дебелина над 0,15 мм:	1 т.	1 т.
7215 50	--Други, само ладно добие-ни или ладно довршени:			7411	Цевки од бакар	5 т.	5 т.
7215 50 30 00	--Со содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по маса	1 т.	1 т.	7505	Прачки, профили и жица, од никел:	2 т.	2 т.
7219	Плоснати валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 мм или поголема:		50 т.	7507	Цевки и прибор за цевки (на пример, спојници, колена, муфови), од никел:	1.000 пар.	1.000 пар.
7307	Прибор за цевки (на пример, спојници, колена, муфови), од железо или челик:	5.000 пар.	5.000 пар.	7604	Прачки и профили, од алуминиум	1 т.	1 т.
7309	Резервоари, танкови, бочви и слични контејнери за кој и да било материјал (освен компримирани или течни гасови), од железо или челик, со зафатнина поголема од 300 литри, со или без облога или топлотна изолација, но неопременисо механички или термички уреди:	500 пар.	500 пар.	7606	Плочичи, лимови и ленти, од алуминиум, со дебелина над 0,2 мм:	100.000 п.	100.000 п.
7310	Танкови, буриња, бочви, лимени кутии и слични контејнери за кој и да било материјал (освен компримирани или течни гасови), од железо или челик, со зафатнина до 300 литри, со или без облога или топлотна изолација, но неопременисо механички или термички уреди:	500 пар.	500 пар.	7615	-Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството и нивни делови; сунѓери за рибане садови и перничкиња за рибане или полирање, нараквици и слично:	5 т.	5 т.
7311	Контејнери за компримирани или течни гасови, од железо или челик	40 пар.	50 пар.	7616	Други производи од алуминиум	100 пар.	100 пар.
7315	Синцири и нивни делови, од железо или челик	5.000 пар.	1.000 пар.	8110	Антимон и производи од антимон, вклучувајќи отпадоци и остатоци	1 т.	1 т.
7317	Шајки, клинчи, клинчиња за цртачки табли, брановидни шајки, заострени крампони (освен оние од тар. број 8305) и слични предмети, од железо или челик, со или без глава од друг материјал, исклучувајќи такви производи со глави од бакар	1 т.	1 т.	ГЛАВА 82	АЛАТИ, НОЖАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ЛАЖИЦИ И ВИЉУШКИ, ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ:	5 т.	5 т.
7318	Завртки, навртки, тирфони, завртки со кука, заковки, затезни клинови, расцепки, подлошки (вклучувајќи еластични подлошки) и слични производи, од железо или челик	2.000.000 п.	1.000.000 п.	8301	Катанци и брави (на клуч, шифра или електрични), од прости метали; затворачи и опкови со затворачи, кои имаат вградени брави, од прости метали; клучеви за кои и да е од споменатите производи, од прости метали:	2.000 пар.	2.000 пар.
7320	Пружини и листови за пружини, од железо или челик:	200.000 пар.	200.000 пар.	8302	Окови, прибор и слични производи од прости метали, за мебел, врати, скалила, прозорци, ролетни, каросерии, седларски стоки, куфери, сандачи, кутии или слично; кукачки за закачување шапки, конзоли и слично; тркала (за мебел и сл.) со елементи за прицврстување од прости метали; автоматски затворачи на врати од прости метали:	5.000 пар.	3.000 пар.
7323	Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството и нивни делови, од железо или челик; волна од			8403	Котли за централно греење, освен котлите од тар. број 8402:	50 пар.	50 пар.
				8404	Помошни уреди за котли од тар. број 8402 или 8403 (на пример, економајзери, прегрејувачи, отстранувачи на саѓа, рекуператори на гас); кондензатори за енергетски единици на водена или друга пареа:	1.000 пар.	1.000 пар.
				8407	Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на свеќички, со наизменично или вртежно движење на клипот:	50 пар.	50 пар.
				8408	Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на компресија (дизел или полудизел мотори);	50 пар.	50 пар.

8409	Делови поволни исклучително или главно за мотори од тар. број 8407 или 8408:	20.000 пар.	10.000 пар.	8424	Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање, дисперзија или распрснување на течности или прав; апарати за гасење пожари, наполнети или ненаполнети; пиштоли за прскање и слични уреди; машини за исфрлање пареа или песок и слични машини за исфрлање млаз:	100 пар.	1.000 пар.
8411	Турбо-млазни мотори, турбо-пропелерни мотори и други гаснитурбини:	30 пар.	30 пар.	8425	Дигалки-макари и чекреци; хоризонтални и вертикални витла; дигалки за големи товари со мала височина на дигање;	100 пар.	100 пар.
8413	Пумпи за течности, опремени или неопремени со мерни уреди; елеватори на течности:	200 пар.	200 пар.	8426	Дигалки, вклучувајќи и кабел-дигалки; портални дигалки, портални автокари и автокари опремени со дигалка:		
8414	Воздушни или вакуум пумпи, воздушни или гасни компресори и вентилатори; вентилациони или рециркулациони отстранувачи на мирис со вграден вентилатор, вклучувајќи ги оние опремени со филтер:	1.000 пар.	1.000 пар.		-Мостни, претоварни и портални дигалки и портални автокари:	20 пар.	20 пар.
8415	Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за менување на температурата и влажноста, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира:	1.000 пар.	1.000 пар.	8427	Виљушкари; други автокари со уреди за дигање или манипулација:	100 пар.	100 пар.
8416	Горилници за ложишта на течно гориво, на цврсто гориво во прав или на гас; механички уреди за ложење, вклучувајќи нивни механички решетки, механички отстранувачи на пепел и слични уреди:	1.000 пар.	1.000 пар.	8428	Други машини за дигање, манипулација, натовар или истовар (на пример, лифтови, подвижни скали, транспортери и жичарници):	50 пар.	50 пар.
8418	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; топлотни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415	100 пар.	100 пар.	8429	Булдожери, англодозери, гредери, порамнувачи, скрепери, багери, натоварувачи со лопата, машини за набивање и друмски валјаци, самоодни:	10 пар.	30 пар.
8419	Машини, уреди или лабораториска опрема (вклучувајќи и електрично загревање), за обработка на материјали со промена на температурата, како што е греење, варење, пржење, дестилација, ректификација, стерилизација, пастеризација, перење, сушење, евапоризација, валоризација, кондензација или разладување, освен машини или уреди за домаќинството; проточни или акумулациони грејачи за вода, неелектрични:	100 пар.	100 пар.	8430	Други машини за рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупчење земја, минерали или руди; макари и машини за вадење шипови; снежни плугови и дувалки за снег:	20 пар.	20 пар.
8421	Центрифуги, вклучувајќи центрифуги за сушење; уреди за филтрирање или пречистување, на течности или гасови:	300 пар.	250 пар.	8431	Делови погодни за употреба исклучително или главно со машини тар. број 8425 до 8430	1.000 пар.	1.000 пар.
8422	Машини за миење садови; машини за чистење или сушење шишиња или други садови; машини за полнење, затворање, херметичко затворање или етикетирање на шишиња, лименки, кутии, вреќи или други контејнери; машини за капислирање на шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; други машини за пакување или завивање (вклучувајќи и машини за топло завивање); машини за газирање пијалаци:	200 пар.	200 пар.	8432	Машини за подготвување и култивирање на земја во земјоделството, хортикултурата или шумарството; валјаци за тревници или спортски терени:		30 пар.
8423	Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови:	200 пар.	200 пар.	8433	Машини за бербa, жетва или вршидба, вклучувајќи и преси за балирање на слама или на сточна храна; тревокосилки; машини за чистење, сортирање или селекција на јајца, овошје или на други земјоделски производи, освен машините од тар. број 8437:		10 пар.
				8436	Други машини за земјоделството, хортикултурата, шумарството, животарството или пчеларството, вклучувајќи и уреди за ртење снабдени со механичка или термичка опрема; инкубатори и топли батерии за пилиња		
				8436 80 8438	- Други машини: Машини за неспомнати ниту опфатени во други тарифни броеви на оваа глава, за индустриско подготвување или производство на храна или пијалаци, освен машините за екстракција или подготвување на животински или растителни масти или масла:	10 пар.	

8438 80	- Други машини:	10 пар.	8460	Алатни машини за чистење, острење, брусене, хо-нување, лепување, полирање или поинакво довршување на метали или кермети со помош на брусеви, абразиви или на производи за полирање, освен машините за изработка на запченици со режење, брусене или довршување на запченици од тар. број 8461:	20 пар.	20 пар.
8440	Книговезачки машини, вклучувајќи машини за прошивање на книги	50 пар.	50 пар.			
8441	Други машини за преработка на хартиена маса, хартија или картон, вклучувајќи и машини за сечење од сите видови:					
8441 10	-Машини за сечење:	20 пар.	20 пар.			
8443	Машини за печатење, вклучувајќи машини за печатење со млаз од мастило (инк-јет), освен оние од тар. број 8471; машини за помошна употреба при печатењето:	30 пар.	30 пар.	8462	Алатни машини (вклучувајќи и преси) за обработка на метали со слободно ковење или со ковење во калап; алатни машини (вклучувајќи и преси) за обработка на метали со свиткување, превиткување, исправање, порамнување, просечување, исечување или отсечување со симнување; преси за обработка на метали или на метални карбиди, што не се погоре споменати:	
8450	Машини за перење, за домаќинството или пералниците, вклучувајќи машини кои и перат и сушат:	50 пар.	50 пар.	8463	Други алатни машини за обработка на метали или кермети, без симнување на струготини	10 пар.
8451	Машини (освен машините од тар. број 8450) за перење, чистење, цедење (на алишта), сушење, пеглање (вклучувајќи и преси за фиксирање), белење, бојосување, апретирање, довршување, превлекување или импрегнирање на текстилно предиво, ткаенини или плетенини, или на готови текстилни предмети и машини за наесување на паста на основната ткаенина или на друга подлога што се користат во производство на подни покривки како што е линолеумот; машини за намотување, одмотување, свиткување, сечење или запчесто изрежување на текстилни ткаенини:			8464	Алатни машини за обработка на камен, керамика, бетон, азбест-цемент или слични минерални материјали или за обработка на стакло на ладно:	10 пар.
				8465	Алатни машини (вклучувајќи и машини за спојување со шајки, жичени копци, со лепење или на друг начин) за обработка на дрво, плута, коски, тврда гума, тврда пластика или слични тврди материјали:	5 пар.
8452	Машини за шиење, освен машините за прошивање на книги од тар. број 8440; мебел, постаменти и капаци специјално предвидени за машини за шиење; игли за машини за шиење:	50 пар.	50 пар.	8466	Делови и прибор погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8456 до 8465, вклучувајќи и држачи на работни предмети или алати, самоотворачки глави за режење на навои, разделни глави и други специјални додатни уреди за алатни машини; држачи на алати, за кои и да е вид на алати, кои при работа се држат во рака:	10 пар.
8453	Машини за подготвување, штавење или обработка на сурови или штавени кожи (со или без влакна) или за производство или поправка на обувки или на други предмети од сурова или штавена кожа, (со или без влакна), освен машини за шиење:	50 пар.	50 пар.	8467	Рачни алатки, пневматски, хидраулични или со вграден неелектричен мотор:	100 пар.
8456	Алатни машини за обработка на материјали од сите видови со симнување на материјали, со ласер или со друг светлосен или фотонски сноп, со ултразвук, со електроерозија, со електро-хемиска постапка, со електронски сноп, со јонски сноп или со млаз на плазма	10 пар.	10 пар.	8468	Машини и апарати за леменење, заварување, вклучувајќи ги оние што можат да режат, освен машините од тар. број 8515; машини и апарати на гас за површинско калење:	100 пар.
8458	Стругови (вклучувајќи свртувачки центри) за обработка на метали	30 пар.	30 пар.	8469	Машини за пишување освен печатарите од тар. број 8471; машини за обработка на текст:	10 пар.
8459	Алатни машини за обработка на метал со симнување на струготини (вклучувајќи машини со работни единици на водилки) за дупчење, за проширување на отвори, глодење, за врежување или нарежување на навои, освен струговите (вклучувајќи и свртувачки центри) од тар. број 8458:	20 пар.	20 пар.	8470	Машини за сметање и џебни машини за снимање, репродукција и покажување на податоци, со пресметковни функции; книговодствени машини, машини за франкирање, машини за издавање билети и слични машини, со вграден уред за сметање; регистар каси:	200 пар.
		10 пар.	10 пар.			200 пар.

8471	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	2.000 пар.	2.000 пар.	8512	Електрична опрема за осветлување или сигнализација (освен производите од тар. број 8539), бришачи за стакло, уреди за одмрзнување и уреди за одмаглување, за велосипеди или моторни возила:	100 пар.	100 пар.
8472	Други канцеларски машини (на пример, машини за умножување-хектографски или на матрици, машини за адресирање, автоматски машини за исплата на банкноти, машини за сортирање, броење и завиткување на метални пари, машини за острење моливи, машини за перфорирање или спојување со жичени копци):	100 пар.	100 пар.	8513	Преносни електрични светилки со сопствен извор на енергија (на пример, суви батерии, акумулатори или магнети), освен опремата за осветлување од тар. број 8512	1.000 пар.	1.000 пар.
8473	Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:	100 пар.	100 пар.	8515	Машини и апарати за млеко и тврдо лемене и заварување, електрични (вклучувајќи и електрично загреван гас), ласерски или врз принцип на друга светлост или фотонски сноп, ултразвук, електронски сноп, магнетни импулси или лах на плазма вклучувајќи ги оние што можат да вршат сечење; електрични машини и апарати за врело прскање на метали или на кермети:	5.000 пар.	5.000 пар.
8477	Машини за обработка на гума или пластична маса или за изработка на производи од тие материјали, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	50 пар.	50 пар.	8516	Електрични проточни или акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи; електрични апарати за греење простор и електрични уреди за греење почва; електро-термички апарати за уредување коса (на пример апарати за сушење коса, апарати за ондулација) и апарати за сушење раце; електрични пегли; други електро-термички уреди за домаќинството; електрични грејни отпорници, освен оние од тар. број 8545:	50 пар.	100 пар.
8479	Машини и механички уреди со посебни функции, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	100 пар.	100 пар.	8517	Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:	200 пар.	200 пар.
8481	Славини, вентили и слични уреди за цевоводи, котли, резервоари, каци или слично, вклучувајќи и вентили за намалување на притисокот и термостатички управувани вентили:	2.000 пар.	2.000 пар.	8518	Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии; наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплекти за засилување на звукот:	1.000 пар.	1.000 пар.
8501	Електромотори и електрични генератори (освен генераторски агрегати):	200 пар.	200 пар.	8519	Грамофони, со и без сопствен засилувач, касетофони и други апарати за репродукција на звук што немаат вграден уред за снимање на звук:	1.000 пар.	1.000 пар.
8502	Електрични генераторски агрегати и ротациони конвејтори (претворувачи):	150 пар.	150 пар.	8520	Магнетофони и други апарати за снимање на звук, вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција на звук:	200 пар.	200 пар.
8503	Делови погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8501 или 8502	300 пар.	400 пар.				
8504	Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калемии:	200 пар.	200 пар.				
8506	Примарни келии и примарни батерии:	5.000 пар.	5.000 пар.				
8507	Електрични апарати, вклучувајќи и сепаратори за нив, правоаголни или не, (вклучувајќи и квадратни):	500 пар.	500 пар.				
8508	Електромеханички алат за работа во рака, со вграден електромотор:	100 пар.	100 пар.				
8509	Електромеханички апарати за домаќинство, со вграден електромотор:	100 пар.	100 пар.				
8510	Апарати за бричење, апарати за потпишување и стрижење, со вграден електромотор:		100 пар.				
8511	Електрична опрема за палење или задвижување на мотори со внатрешно согорување што се палат со помош на свеќичка или на компресија (на пример, магнети за палење, ди-						

8521	Апарати за снимање и ре-продукција на слика, со или без вграден видео тјунер:	200 пар.	1.000 пар.	8535	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, осигурувачи, одводници на пренапон, ограничува-ни на напон, придушва-чи, на бранови со висока фреквенција, вклучници и разводни кутии), за на-пони поголеми од 1000 В:	2.000 пар.	2.000 пар.
8522	Делови и прибор на апа-рати погодни за употреба само или главно со апа-ратите од тар. броеви 8519 до 8521:	1.000 пар.	1.000 пар.	8536	Електрични апарати за вклучување и исклучување или заштита на елек-трични струјни кола или за остварување на приклу-чување за или во електри-чни струјни кола (на при-мер, прекинувачи, релеи, осигурувачи, бранови со висока фреквенција вклуч-ници и штекери, сијалици, за напони до 1000 В:	2.000 пар.	2.000 пар.
8523	Подготвени неснимени подлоги за звучни снима-ња на други феномени, освен производите од гла-ва 37:	10.000 пар.	10.000 пар.	8537	Табли, плочи, пултови, маси, ормани и други ос-нови, опремени со два или повеќе производи од тар. број 8535 или 8536, за електрично управување или разведување на елек-трична струја, вклучувај-ки ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90 и нумеричко управувани апарати, освен комутационите апа-рати од тар. број 8517:	10 пар.	100 пар.
8524	Плочи, ленти и други сними подлоги со звучни или други слични фено-мени, вклучувајќи матри-ци и галвански отпечато-ци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:	500 пар.	500 пар.	8538	Делови погодни за упот-реба исклучително или главно со апаратите од тар. број 8535, 8536 или 8537:	1 т.	1 т.
8525	Предаватели за радиоте-лефонија, радиотелегра-фија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; те-левизиски камери; видео камери со можност за зад-ржување на слика и други видео камера рекордери:	1.000 пар.	1.000 пар.	8539	Електрични сијалици со влакна или електрични сијалици со празнење, вк-лучувајќи и затворени ре-флекторски влошки со вградени сијалици и улт-равioletови или инфра-црвени сијалици; лачни сијалици:	5.000 пар.	10.000 пар.
8526	Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско упра-вување:	100 пар.	100 пар.	8540	Термојонски, ладнокатод-ни или фотокатодни, електронски цевки (на пр. вакумски цевки или цевки полнети со пареа или гас исправувачки цевки со живин лак, катодни цев-ки, цевки за телевизиски камери:	1.000 пар.	1.000 пар.
8527	Приемници за радиотеле-фонија, радиотелеграфија или радиодифузија, вклу-чувајќи и приемници ком-бинирани во исто кукуште, со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник	500 пар.	500 пар.	8541	Диоди, транзистори и слични полупроводнич-ки елементи; фотоосетли-ви полупроводнички еле-менти, вклучувајќи и фо-тонапонски ќелии, состав-ени или несоставени во модули или плочи; диоди за емитување светлост; монтирани пиезоелект-рични кристали:	20.000 пар.	15.000 пар.
8528	Приемни апарати за теле-визија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за сними-мање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проект-ори	2.000 пар.	2.000 пар.	8542	Електронски интегрира-ни кола и микро-склопо-ви:	10.000 пар.	10.000 пар.
8529	Делови погодни за упо-треба исклучително или главно за апарати од тар. број 8525 до 8528:	5.000 пар.	5.000 пар.	8543	Електрични машини и апарати со посебни функ-ции, неспомнати ниту оп-фатени на друго место во оваа глава:	50 пар.	50 пар.
8530	Електрична опрема за сигнализација, сигурност, управување или контрола на сообраќајот на желез-нички пруги, трамвајски пруги, друмови, внатреш-ни водени паркиралишта, пристанишни инсталации или аеродроми (освен опремата од тар. број 8608):	100 пар.	100 пар.				
8531	Електрични апарати за звучна или визуелна сиг-нализација (на пример, свона, сирени, индикатор-ски табли, алармни апа-рати за заштита од кражба или пожар), освен оние од тар. број 8512 или 8530:	100 пар.	100 пар.				
8532	Електрични кондензато-ри, константни, промен-ливи или дотерливи (од-напред дотерани):	5.000 пар.	5.000 пар.				
8533	Електрични отпорници (вклучувајќи и реостати и потенциометри), освен грејни отпорници:	5.000 пар.	3.000 пар.				
8534	Печатени кола:	5.000 пар.	5.000 пар.				

8544	Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени алакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:	1.000 пар.	1.000 пар.	8709	Самоодни работни колички (автокари) без уреди за дигање или манипулација, што се користат во фабрики, складови, пристаништа или на аеродроми за превоз на стоки на кратки растојанија; влечни возила (освен на оние од тар. број 8701), што се користат на пероните на железничките станици; делови на наведените возила:	50 пар.	50 пар.
8545	Јаглени електроди, јаглени четкички, јаглен за сигнализации, јаглен за батерии и други производи од графит или друг јаглен, со или без метали, за електрични цели:	1.000 пар.	1.000 пар.	8711	Мотоцикли (вклучувајќи и мопеди) велосипеди и слични возила со помошен мотор, со бочна приколка или без бочна приколка; бочни приколки:	100 пар.	50 пар.
8546	Електрични изолатори од кој и да е материјал:	200 пар.	200 пар.	8712	Велосипеди и други слични возила (вклучувајќи и доставни трицикли), без моторен погон:		50 пар.
8547	Изолациони делови за електрични машини, уреди или опрема, изработени во целост од изолационен материјал или само со помали компоненти од метал (на пример, чаури со навој), вградени за време на пресувањето исклучително заради спојувањето, освен изолаторите од тар. број 8546; цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали обложени со изолационен материјал:	50 пар.	50 пар.	8714	Делови и прибор на возила од тар. број 8711 до 8713:	5.000 пар.	1.000 пар.
8701	Трактори (освен оние од тар. број 8709):		20 пар.	8716	Приколки и полуприколки; други возила, несамоодни; нивни делови:	100 пар.	100 пар.
8702	Моторни возила за превоз на десет или повеќе лица, вклучувајќи го и возачот:	50 пар.	50 пар.	8802	Други воздухоплови (на пример, хеликоптери, авиони); космички летала (вклучувајќи сателити) и суборбитални и средства за лансирање на космички летала:	20 пар.	100 пар.
8703	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбинирани превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби" итн.) и автомобили за трки:	500 пар.	500 пар.	8804	Падобрани (вклучувајќи дирижабли, параглајдери и управувани падобрани) и ротошут; нивни делови и прибор:	200 пар.	200 пар.
8704	Моторни возила за превоз на стоки:	100 пар.	300 пар.	8805	Опрема за лансирање воздухоплови; палубни запирачи на авиони или слична опрема; земски тренажери за летање; делови на наведените производи:	100 пар.	1.000 пар.
8705	Моторни возила за специјални намени (на пример, самотоварни возила за превоз на дефектни возила, возила дигалки, пожарникарски возила, возила со вградени бетонски мешалки, возила за чистење на патишта, возила за прскање или посипување, возила-подвижни работилници, подвижни работилници, подвижни радиолошки единици), освен оние конструирани првенствено за превоз на патници или на стоки:	100 пар.	100 пар.	8901	Патнички бродови, излетнички бродови, траекти, товарни бродови, баржи и слични пловила за превоз на лица или на стоки:	20 пар.	20 пар.
8706	Шасии со вградени мотори, за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:	200 пар.	200 пар.	8903	Јахти и други пловила за спорт или разонода; чамци на весла и кануи:	200 пар.	200 пар.
8707	Каросерии (вклучувајќи и кабини) за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:	200 пар.	100 пар.	9001	Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од оптички влакна освен оние од тар. број 8544; листови и плочи од поларизирачки материјал; леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви елементи од оптички необработено стакло:	2.000 пар.	5.000 пар.
8708	Делови и прибор за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:	10.000 пар.	10.000 пар.	9002	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или на апарати, освен такви елементи од оптички необработено стакло:	500 пар.	500 пар.
				9004	Очила и слични производи корективни, заштитни или други:	1.000 пар.	500 пар.
				9005	Дурбини (со еден или два објектива), оптички телескопи и нивни постаменти; други астрономски инструменти и нивни постаменти, освен инструменти за радио-астрономија:	5.000 пар.	2.000 пар.

9006	Фотографски апарати (освен кинематографски камери); фотографски флеш-апарати и флеш-сијалици, освен сијалиците со празнење од тар. број 8539:	500 пар.	500 пар.	9019	Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење:	200 пар.	200 пар.
9007	Кинематографски камери и проектори, вклучувајќи ги и оние со вградени апарати за снимање или репродукција на звук:	100 пар.	100 пар.	9020	Други апарати за дишење и гас-маски, освен заштитни маски без механички делови и изменливи филтри:	10.000 пар.	10.000 пар.
9008	Проектори на слики, освен кинематографски; фотографски апарати (освен кинематографски) за зголемување и намалување:	100 пар.	100 пар.	9021	Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки појаси и потпапувачи (натеги); шини и други справи за фрактури; вештачки делови на телото; апарати за подобрување на слухот и други апарати што се носат или вградуваат во телото, за да го надоместат недостатокот или инвалидноста:	3 т.	1 т.
9009	Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактно копирање и апарати за термичко копирање:	1.000 пар.	500 пар.	9022	Рендген-апарати и апарати што користат алфа, бета или гама зрачење, за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија или радиотерапија, рендгенски цевки и други генератори на рендген-зраци, генератори со висок напон, командни табели и командни маси, екрани, маси, столови и слично, за испитување или лекување:	30 пар.	30 пар.
9010	Апарати и опрема за фотографски (вклучувајќи и кинематографски) лаборатории (вклучувајќи и апарати за проектирање или цртање, на врски на електронски кола на осетливи полупроводнички материјали), неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; негатоскопи; екрани за проекција:	30 пар.	30 пар.	9023	Инструменти, апарати и модели, наменети за цели за демонстрирање (на пр. за образованието или за изложби), што се неподобни за други употреби:	100 пар.	150 пар.
9011	Оптички микроскоп, вклучувајќи ги и оние за микрофотографија, микрокинематографија или микропроекција:	100 пар.	1.000 пар.	9025	Хидрометри и слични пловни инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психометри, вклучувајќи и комбинации на овие инструменти, со или без можности за регистрирање:	500 пар.	300 пар.
9012	Микроскопи, освен оптички микроскопи; дифракциони апарати:	100 пар.	10 пар.	9026	Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притисокот или на други променливи големини на течностите или на гасовите (на пр. мерачи на протекот, покажувачи на нивото, манометри, мерачи на количеството на тоplotата), освен инструментите и апаратите од тар. број 9014, 9015, 9028 или 9032:	200 пар.	200 пар.
9013	Уреди со течни кристали што не претставуваат производи поспецифично опишани во други тарифни броеви; ласери, освен ласерски диоди; други оптички уреди и инструменти, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	10 пар.	10 пар.	9027	Инструменти и апарати за физички или хемиски анализи (на пр. полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и апарати за мерење или контрола на вискозитетот, порозноста, експанзијата, површинскиот напон или слично; инструменти и апарати за калориметриски акустични или фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и експозиметри); микротоми:	100 пар.	100 пар.
9014	Компаси; други навигациони инструменти и апарати:	2.000 пар.	2.000 пар.				
9015	Геодетски (вклучувајќи фотограметриски), хидрографски океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси; далномери:	100 пар.	100 пар.				
9016	Ваги со осетливост до пет центиграми, вклучувајќи ги и оние со тегови:	200 пар.	200 пар.				
9017	Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример, апарати за цртање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина, што се држат во рака (на пр. мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	2.000 пар.	2.000 пар.				
9018	Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот:	1.000 пар.	300.000 пар.				

9028	Мерачи на потрошувачката или на производството на гасови, течности или на електрична енергија, вклучувајќи и мерачи за нивно баждање:	100 пар.	200 пар.	9208	да се засилува електрично (на пример, оргули, гитари, хармоники):	50 пар.	
9029	Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично; покажувачи на брзината и тахометри, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015; стробоскопи:	200 пар.	200 пар.		Музички кутии, панаѓурски оргули, механички улични оргули, механички птици пејачки, музички пили и други музички инструменти што не се распоредуваат ниту во еден друг тарифен број на оваа глава; предмети за мамене од сите видови; пишалки, рогови за довикување и други усни дувачки сигнални инструменти:	500 пар.	500 пар.
9030	Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за мерење или контрола на електрични големини, исклучувајќи ги мерачите од тар. број 9028; инструменти и апарати за мерење или откривање алфа, бета, гама, рендгенски, космички или други јонизирачки зрачења:	50 пар.	100 пар.	9209	Делови (на пример, механизми за музички кутии) и прибор (на пример, картички, дискови и валјаци за механички инструменти) за музички инструменти; метрономи, тонски виљушки и пишалки (за давање тонови) од сите видови:	6.000 пар.	3.000 пар.
9031	Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; проектори на профили:	100 пар.	100 пар.	ГЛАВА 93	ОРУЖЈЕ И МУНИЦИПАРИ; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР	5.000.000п.	5.000.000п.
9032	Инструменти и апарати за автоматска регулација или управување:	50 пар.	50 пар.	9402	Медицински, хируршки, забарски или ветеринарски мебел (на пример, операциони маси, маси за прегледи, болнички кревети со механички уреди, забарски столови); берберски столови и слични столови, со обртно, наклонувачко и подигнувачко движење; делови на наведените производи:	50 пар.	500 пар.
9033	Делови и прибор (неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава) за машини, уреди, инструменти или апарати од Глава 90:	10.000 пар.	100.000 пар.	9405	Ламби и други светлечки тела, вклучувајќи и рефлектори и нивни делови, на друго место неспомнати ниту опфатени; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично, со постојано фиксиран светлосен извор, и нивни делови на друго место неспомнати ниту опфатени:	1.000 пар.	500 пар.
9102	Рачни, џебни и други лични часовници, вклучувајќи и штоперици, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9101:	2.000 пар.	500 пар.		Производи и опрема за општа физичка култура, гимнастика, атлетика, други спортови (вклучувајќи и пинг-понг) или игри на отворено, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; базени за деца:		
9104	Часовници за инструмент - табли и часовници од сличен тип за возила, воздухоплови, космички летала или пловила:	1.000 пар.	500 пар.		--Скии за снег и друга скијачка опрема за снег:	500 комп.	500 комп.
9105	Други часовници (освен часовници со механизам за лични часовници):	1.000 пар.	500 пар.	9506 11	--Скии:	500 комп.	500 комп.
9106	Апарати за контрола и мерење на време, со механизам за часовници или со синхрон-мотор (на пр. за регистрирање само на време или на време и на датум):	20 пар.	20 пар.	9506 12 00 00	--Врзувачи за скии	500 комп.	500 комп.
9107	Механизам за лични часовници, комплетни и составени:	10 пар.	10 пар.	9506 19 00 00	--Друго	500 комп.	500 комп.
9202	Други музички инструменти со жици (на пример, гитари, виолини, харфи):		200 пар.	9506 40	--Производи и опрема за пинг-понг:	100 пар.	600 пар.
9203	Оргули со типки; хармонуми и слични клавијатурни инструменти со слободни метални писки:		100 пар.	9506 62	--На надување:	100 пар.	500 пар.
9204	Хармоники и слични инструменти; усни хармоники:		50 пар.	9506 91 00 00	--Производи и опрема за општа физичка вежба за гимнастика или атлетика	1.000 пар.	1.500 пар.
9205	Други дувачки музички инструменти (на пример, кларинети, труби, гајди):		50 пар.	9506 99	--Друго:	1.000 пар.	1.000 пар.
9206	Удирачки музички инструменти (на пр. тапани, ксилофони, цимбала, кас-тањети, маракаси):		50 пар.	9603	Метли, четки (вклучувајќи и четки што претставуваат делови на машини, апарати или возила), механички направи за чистење на под, што се држат во рака, без мотор, павтала и перушки; подготвени јазли и подврски за изработка на метли или четки; влошки и валјаци за бојосување; бри-		
9207	Музички инструменти, чијшто звук се произведува електрично или мора						

	шачи за подови, прозорци и сл. (освен бришачи за валјак):	2.000 пар.	5.000 пар.
9608	Пенкала; фломастери и маркери со врв од филц или друг порозен материјал; налив пера и слични пера; пера за копирање; патент-моливи; држалки за перца, држалки за моливи и слични држалки; делови (вклучувајќи и капи и клипсови) на наведените производи, освен оние од тар. број 9609:	2.000 пар.	50.000 пар.
9609	Моливи (освен моливите од тар. број 9608), писалки, мини за моливи, пастели, јаглен за цртање, кредит за пишување или цртање и кројачки кредит:	50.000 пар.	100.000п.
9610	Таблицы и табли за пишување или цртање, времени или неврамени	200 пар.	200 пар.
9611	Датумари, жигови и нумератори и слично (вклучувајќи и справи за печатење или втиснување на етикети), предвидени за работа во рака; рачни сложувалки и гарнитури за печатење што содржат такви сложувалки	1.000 пар.	1.000 пар.
9612	Ленти за машини за пишување или слични ленти, натопени со печатарска боја или поинаку подготвени за давање на отпечатоци, вклучувајќи и на калемии или во патрони; перничии за жигови, натопени или ненатопени, со или без кутија:	10.000 пар.	10.000 пар.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3983/1
28 август 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2653.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 22.08.2000 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На "Тетовска Банка" АД Тетово се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - седма емисија на акции во вредност од 51.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Број 01-334/1
23 август 2000 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Никола Груевски, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 281/00 во регистарската вложка бр. 0200-3240? 4-03-000 го запиша во трговскиот регистар намалувањето на основната главница и проширување на дејноста на Цементарница Усје АД - Скопје, ул. "Првوماјска" бб Скопје.

Проширување на дејност со 26.63.

14.12, 14.21, 20.30, 20.40, 26.26, 26.40, 26.51, 26.63, 26.65, 28.52, 31.10, 33.50, 45.22, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.20, 52.74, 50.30/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.40, 51.42/1, 51.43, 51.46, 51.51, 51.52, 51.55, 51.56, 51.57, 50.10, 50.30/2, 50.50, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 55.21/1, 55.51, 60.10, 60.24, 74.11, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица Цементарница Усје АД - Скопје настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Гушков Ристо претседател на Управниот одбор и генерален директор.

Износот на основната главница е: 56.378.400 дем во денарска противвредност на износ од 1.775.919.600,00 ден., 563.784 акции сопственост на акционерите.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 281/00. (29918)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1457/2000, на регистарска вложка бр. 02026764? 8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и производство "САНИ-ТРЕЈД" Ангелчо ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Киро Крстев" бр. 91.

Друштво за трговија и производство "САНИ-ТРЕЈД" Ангелчо ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Киро Крстев" бр. 91.

Основач е Костадинов Ангелчо од Кавадарци, кој за основачки влог вложува основни средства вредност 158.100,00 ден/противвредност 5.100,00 дем.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.50, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.60, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.84, 15.98, 72.60.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото за своите обврски одговара со сите свои средства.

Костадинов Ангелчо - управител без ограничување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1457/2000. (16730)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 0551756/95 издаден од УВР - Велес на име Незиров Зилбијап, ул. "В. Циривири" бр. 137, Велес. (31226)

Пасош бр. 0547497/95 издаден од УВР - Куманово на име Алије Иссуфи, ул. "Трст" бр.28, Куманово.31235

Пасош бр. 96413 на име Илиоски Рубин, ул. "Маркова" бр. 36, Прилеп. (31237)

Пасош бр. 1009463 на име Илир Усеини, ул. "Скопска" бр.66, Кичево. (31238)

Пасош бр. 1102371 издаден од УВР - Скопје на име Туркијан Налил, ул. "Г. Пенков" бр. 18 б, Скопје.31247

Пасош бр.0902916 издаден од УВР-Крушево на име Крсто Ташкоски, ул. "М. Тито" бр. 10, Крушево.31267

Пасош бр. 0118918 на име Славчо Горгиев, с. Воиславци, Радовиш. (31268)

Пасош бр. 456563 на име Ејупи Нави, с. Чеграње, Гостивар. (31285)

Пасош бр.599651/95 издаден од УВР-Скопје на име Боби Стојановски, ул. "Т.Арсовски" бр.47/4-38, Скопје.

Пасош бр. 1283027 издаден од УВР - Скопје на име Елмаз Бекировски, с. Романовце, Куманово. (31327)

Пасош бр.1095402/98 издаден од УВР-Скопје на име Азировиќ Сабри, ул. "П.Тошев" бр. 46, Скопје.

Пасош бр. 1170095/98 издаден од УВР - Скопје на име Сабри Селими, с. Огњанци, Скопје. (31424)

Пасош бр. 721163/95 на име Мирадије Абдулаи, ул. "Лука Геров" бр. 44/3-11, Скопје. (31564)

Пасош бр. 707427/95 на име Веби Абдулаи, ул. "Лука Геров" бр. 44/3-11, Скопје. (31565)

Пасош бр. 1296557/99 издаден од УВР - Куманово на име Денковски Звонко с. С. Негоричани, Куманово.

Пасош бр. 937112/97 издаден од УВР - Тетово на име Мехмед Нуредини Бл. 82 зг.ЦБ, Тетово. (31671)

Пасош бр. 1226998/99 издаден од УВР - Куманово на име Беким Љимани ул. Вардарска бр. 30, Куманово.

Пасош бр. 593771 на име Емини Сина ул. "Т. Богданоски" бр. 42, Гостивар. (31719)

Пасош бр. 930077/96 издаден од УВР - Скопје на име Цевад Адеми с. Никуштак, Скопје. (31737)

Пасош бр. 874425/96 издаден од УВР - Скопје на име Фадиљ Аслани с. Паничаре, Скопје. (31753)

Пасош бр. 1073655 издаден од УВР - Скопје на име Мустафовиќ Сефедин с. Д. Свиларе, Скопје. (31754)

Пасош бр. 930394/96 издаден од УВР - Скопје на име Ракип Гурџеман ул. 4 Јули бр.119 а, Скопје.(31803)

Пасош бр. 228713/94 издаден од УВР - Тетово на име Џељал Касими ул. К р Дрнц бр. 97, Тетово.(31804)

Пасош бр. 1171725 издаден од УВР - Скопје на име Фатмир Фетаи ул. Дижонска бр.7, Скопје. (31805)

Пасош бр. 841014 издаден од УВР - Скопје на име Карапетровиќ Софија ул.Козле бр.71 а,Скопје.(31806)

Пасош бр. 937671 издаден од УВР - Тетово на име Емрула Јетон ул. 105 бр. 11т, Скопје. (31807)

Пасош бр. 632013 издаден од ОВР-Куманово на име Хабил Шериф с. Оризаре, Куманово. (31807)

Чекови од тековна сметка бр. 7615526 бр. 4811512 и 4811513 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсов Методија, Скопје. (31292)

Работна книшка на име Ајдари Сихона, с. Франгово, Струга. (31211)

Работна книшка на име Оливер Блажевски, ул. "ЈНА" бр. 8/16, Битола. (31215)

Работна книшка на име Дурпчска Василка, нас. Гоце Делчев бр. 47, Куманово. (31255)

Работна книшка на име Миленковиќ Дарко, Карпош, Куманово. (31257)

Работна книшка на име Ајша Јашари Средорек, 100, Куманово. (31258)

Работна книшка на име Спасеска Драгица, ул. "Епинал" бр.60, Битола. (31271)

Работна книшка на име Сузана Цветковиќ, с. Сараќино, Тетово. (31278)

Работна книшка на име Крстевски Оливер, Скопје.

Работна книшка на име Хорватовиќ Никола, Скопје. (31294)

Работна книшка на име Митко Симоновски, Скопје. (31318)

Работна книшка на име Врбоски Тони, Скопје.31566

Работна книшка на име Панче Панчевски, Скопје.

Воена книшка издадена во Скопје на име Наковски Ристе, Скопје. (31287)

Свидетелство за 2 година на име Цветановски Јордан, ул. "Скопска" бр. 1/12, Кочани. (31206)

Свидетелство на име Ангеловска Тања, Д. Дол 26, Крива Паланка. (31209)

Свидетелство на име Илиевски Александар, ул. "Партизанска" бр. 23, Крива Паланка. (31210)

Свидетелство на име Дуракоски Расим, с. Дебреше, Прилеп. (31223)

Свидетелство на име Нусрет Емрулаи, с. Теново, Тетово. (31224)

Свидетелства за 4 година и диплома на име Гурчински Игор, ул. "Д.Влахов" бр. 30, Гостивар. (31225)

Свидетелство на име Малиновски Горан, ул. "В. Ц. Трена" бр. 216, Велес. (31245)

Свидетелство на име Абрахимовиќ Ајкуна, с. Г. Оризари, Велес. (31246)

Свидетелства за 5,6,7 и 8 одд. на име Едмонд Рецепи, ул. "Борис Кидрич" бр. 4, Ресен. (31248)

Свидетелство за 1 година на име Агов Сашко, ул. "Охридска" бр.136, Кочани. (31251)

Свидетелство на име Бојчовска Весна, Берово.31253

Свидетелство на име Атанаско Зезовски, Делчево.

Свидетелство за 8 одд. на име Хани Насија, с. Велешта, Струга. (31263)

Свидетелство за 8 одд. на име Јусуфи Мирдита, Струга. (31264)

Свидетелство за 8 одд. на име Ндерим Ода, с. Велешта, Струга. (31265)

Свидетелство на име Ташкова Снежана, ул. "Караторман", Штип. (31269)

Свидетелство на име Седат Дурмиши, с. Требош, Тетово. (31277)

Свидетелство на име Рамадани Ахмед, ул. "К.Ј. Питу" бр. 18, Тетово. (31279)

Свидетелство за 8 одд. на име Сузана Цветковиќ, Тетово. (31281)

Свидетелство на име Насфи Ејуп, Гостивар.(31282)

Индекс на име Камењаров Љубиша, Скопје. 31568

Лична карта на име Мицевски Љупчо, ул. "Никола Карев" бр. 8, Кочани. (31252)

Даночна картичка бр. 4017993104560 на име ДППУ "Тајфун - С", Куманово. (31290)

Магнетна картичка на име Шукри Фазлиов, Св. Николе. (31212)

Магнетна картичка на име Фазлиова Ифтаде, Св. Николе. (31214)

Се огласуваат за неважни следните изгубени избирачки легитимации:

Избирачка легитимација на име Наиме Местановска, с. Асамати, Ресен. (31204)

Избирачка легитимација на име Мустафа Местановски, с. Асамати, Ресен. (31205)

Избирачка легитимација на име Манаско Стоиловски Мострица, Делчево. (31207)

Избирачка легитимација на име Бибовски Сине, ул. "25-та" бр. 43, Битола. (31216)

Избирачка легитимација на име Александар Георгиевски с. Логоварди, Битола. (31218)

Избирачка легитимација на име Лоцеска Милица, с. Стругово бр. 6, Демир Хисар. (31219)

Избирачка легитимација на име Маринко Велески, с. Целопеци, Кичево. (31220)

Избирачка легитимација на име Душан Митрески, ул. "О.Мицеска" бр. 70, Кичево. (31222)

Избирачка легитимација на име Сефери Беда, с. Врпчиште, Гостивар. (31227)

Избирачка легитимација на име Сефери Илим, с. Врпчиште, Гостивар. (31228)

Избирачка легитимација на име Сефери Мурибе, с. Врпчиште, Гостивар. (31229)

Избирачка легитимација на име Лазе Н. Николоски, ул. "Фазанерија" бр. 1/56, Гостивар. (31230)

- Избирачка легитимација на име Рухид Керими, с. Србиново, Гостивар. (31231)
- Избирачка легитимација на име Сефери Мехмет, с. Вралчиште, Гостивар. (31232)
- Избирачка легитимација на име Олга Велеска, с. Целопеци, Кичево. (31233)
- Избирачка легитимација на име Василие Јованов, нас. Чашка, Велес. (31240)
- Избирачка легитимација на име Ангел Таневски, с. Војница, Велес. (31241)
- Избирачка легитимација на име Николина Јованова, нас. Чашка, Велес. (31242)
- Избирачка легитимација на име Тодорка Таневска, с. Војница, Велес. (31243)
- Избирачка легитимација на име Даниела Ристовска, нас. Чашка, Велес. (31244)
- Избирачка легитимација на име Стојановска Х. Розија, ул. "7-ма Македонска Б." бр. 46, Ресен. (31249)
- Избирачка легитимација на име Стојановски Живо, ул. "7-ма Макед. Бригада" бр. 46, Ресен. (31250)
- Избирачка легитимација на име Будимир Илијевски, А. Чешма бр. 101, Куманово. (31256)
- Избирачка легитимација на име Бушиноска Трајанка с. Мешешта, Охрид. (31259)
- Избирачка легитимација на име Гонца Лечоска, ул. "С. Наумов" бр. 139, Охрид. (31260)
- Избирачка легитимација на име Алекснески Ристе, с. Мороништа, Охрид. (31261)
- Избирачка легитимација на име Михајлоски Сашо, ул. "Ј. Сандански" бр. 81, Охрид. (31262)
- Избирачка легитимација на име Китаноска Ангелко Јованка, с. Вевчани, Струга. (31266)
- Избирачка легитимација на име Ѓоргиева Лилјана, ул. "Цар Самоил" бр. 14, Струмица. (31270)
- Избирачка легитимација на име Бандевска Доста, ул. "16-та" бр. 37, Битола. (31272)
- Избирачка легитимација на име Зоран Радичевиќ, ул. "Н. Фондали" бр. 13/17, Битола. (31273)
- Избирачка легитимација на име Бандевски Јован, ул. "16-та" бр. 73, Битола. (31274)
- Избирачка легитимација на име Крстана Сокаровска, с. Витолишта, Прилеп. (31275)
- Избирачка легитимација на име Павловски Борис, ул. "Пиринска" бр. 15, Прилеп. (31276)
- Избирачка легитимација на име Новакоски Богољуб, с. Дебреша, Гостивар. (31284)
- Избирачка легитимација на име Борис Марчевски, ул. "Х. Ботев" бр. 4/12, Скопје. (31288)
- Избирачка легитимација на име Софија Марчевска, ул. "Х. Ботев" бр. 4/12, Скопје. (31289)
- Избирачка легитимација на име Петковски Горан, ул. "Н. Карев" бр. 68/3, с. Стајковци, Скопје. (31291)
- Избирачка легитимација на име Секуловска Росица, ул. "М. Горки" бр. 31 а, Скопје. (31295)
- Избирачка легитимација на име Стојан Димитриевски, с. Ржаничино, Скопје. (31311)
- Избирачка легитимација на име Петра Димитријевска, с. Ржаничино, Скопје. (31312)
- Избирачка легитимација на име Цвета Ристовска, с. Ржаничино, Скопје. (31313)
- Избирачка легитимација на име Тихомир Василевски, с. Ржаничино, Скопје. (31314)
- Избирачка легитимација на име Тања Петревска, с. Сопиште, Скопје. (31315)
- Избирачка легитимација на име Благоја Ангеловски, с. Ржаничино, Скопје. (31316)
- Избирачка легитимација на име Гоце Ристовски, с. Ржаничино, Скопје. (31317)
- Избирачка легитимација на име Зоран Соколовски, с. Стајковци, Скопје. (31324)
- Избирачка легитимација на име Арнаудова Милица, ул. "М. Чаков" бр. 9/3-4, Скопје. (31330)
- Избирачка легитимација на име Мите Петрушевски, ул. "Д. Тасковик" бр. 1, Скопје. (31340)
- Избирачка легитимација на име Олга Петрушевска, ул. "Д. Тасковик" бр. 1, Скопје. (31341)
- Избирачка легитимација на име Ѓоргиевски Јованчо, с. Стајовци, Скопје. (31346)
- Избирачка легитимација на име Владко Пашовски ул. "Козара" бр. 68/1-27, Скопје. (31359)
- Избирачка легитимација на име Ласто Мицев, нас. Илинден, Скопје. (31369)
- Избирачка легитимација на име Блажо Митровски нас. Илинден, Скопје. (31370)
- Избирачка легитимација на име Јасминка Митровска, нас. Илинден, Скопје. (31372)
- Избирачка легитимација на име Јашко Спасовски, с. Марино, Скопје. (31374)
- Избирачка легитимација на име Свезда Спасовска, с. Марино, Скопје. (31375)
- Избирачка легитимација на име Сава Кајовска, с. Марино, Скопје. (31377)
- Избирачка легитимација на име Ненад Николовски, с. Марино, Скопје. (31378)
- Избирачка легитимација на име Цветанка Мацова, с. Кадино, Скопје. (31380)
- Избирачка легитимација на име Тихомир Јакимовски, с. Кадино, Скопје. (31381)
- Избирачка легитимација на име Далиборка Јакимовска, с. Кадино, Скопје. (31383)
- Избирачка легитимација на име Јордан Ангеловски, с. Кадино, Скопје. (31384)
- Избирачка легитимација на име Насуф Абазии, с. Арачиново, Скопје. (31423)
- Избирачка легитимација на име Фериде Абазии, с. Арачиново, Скопје. (31427)
- Избирачка легитимација на име Нергизел Ибрахими, с. Арачиново, Скопје. (31433)
- Избирачка легитимација на име Ајреди Ибрахими, с. Арачиново, Скопје. (31438)
- Избирачка легитимација на име Фатмиоре Чахили с. Арачиново, Скопје. (31445)
- Избирачка легитимација на име Казим Мемедовски, с. Арачиново, Скопје. (31447)
- Избирачка легитимација на име Шабан Мехмети, с. Арачиново, Скопје. (31451)
- Избирачка легитимација на име Неџат Весели, с. Арачиново, Скопје. (31465)
- Избирачка легитимација на име Саит Алими, с. Арачиново, Скопје. (31467)
- Избирачка легитимација на име Вељдет Алми, с. Арачиново, Скопје. (31469)
- Избирачка легитимација на име Зејнула Абазии, с. Арачиново, Скопје. (31470)
- Избирачка легитимација на име Рамиз Абазии, с. Арачиново, Скопје. (31472)
- Избирачка легитимација на име Назифе Абазии, с. Арачиново, Скопје. (31474)
- Избирачка легитимација на име физе Абазии, с. Арачиново, Скопје. (31476)
- Избирачка легитимација на име Кемал Абазовски с. Арачиново, Скопје. (31478)
- Избирачка легитимација на име Хамдије Абазовска, с. Арачиново, Скопје. (31481)
- Избирачка легитимација на име Шадије Абазии, с. Арачиново, Скопје. (31485)
- Избирачка легитимација на име Сејди Абазовски, с. Арачиново, Скопје. (31490)
- Избирачка легитимација на име Беќир Ибраимовски, с. Арачиново, Скопје. (31493)
- Избирачка легитимација на име Шахир Ибраимовски, с. Арачиново, Скопје. (31498)
- Избирачка легитимација на име Јорданка Ангеловска, с. Кадино, Скопје. (31521)
- Избирачка легитимација на име Сашо Донев, нас. Илинден, Скопје. (31522)
- Избирачка легитимација на име Тони Мицевски, с. Кадино, Скопје. (31523)
- Избирачка легитимација на име Коле Ангеловски, с. Кадино, Скопје. (31524)
- Избирачка легитимација на име Анета Ангеловска с. Кадино, Скопје. (31525)
- Избирачка легитимација на име Игор Стојановски, с. Бучинци, Скопје. (31526)
- Избирачка легитимација на име Јовица Јакимовски, нас. Илинден, Скопје. (31527)

Избирачка легитимација на име Живко Трајковски
с. Бучинци, Скопје. (31528)

Избирачка легитимација на име Слаѓан Арсовски,
с. Марино, Скопје. (31529)

Избирачка легитимација на име Иван
Стојановски, с. Бучинци, Скопје. (31530)

Избирачка легитимација на име Зоран Додевски,
с. Марино, Скопје. (31531)

Избирачка легитимација на име Дејан Митевски, с.
Марино, Скопје. (31532)

Избирачка легитимација на име Ацо Тасевски,
нас. Илинден, Скопје. (31533)

Избирачка легитимација на име Стоименка Нико-
ловска, с. Марино, Скопје. (31534)

Избирачка легитимација на име Тони Давиновски,
с. Ајватовци, Скопје. (31535)

Избирачка легитимација на име Радица Ангелов-
ска, с. Кадино, Скопје. (31536)

Избирачка легитимација на име Калинка Јакимов-
ска, с. Кадино, Скопје. (31537)

Избирачка легитимација на име Сузана Давидов-
ска, нас. Илинден, Скопје. (31538)

Избирачка легитимација на име Веселинка Петко-
вска, с. Дељадровци, Скопје. (31539)

Избирачка легитимација на име Станојко Станиса-
вовски, с. Дељадровци, Скопје. (31540)

Избирачка легитимација на име Соња Ивановска,
с. Мралино, Скопје. (31541)

Избирачка легитимација на име Билјана Цветков-
иќ, с. Мралино, Скопје. (31542)

Избирачка легитимација на име Катерина Цветко-
виќ, с. Мралино, Скопје. (31543)

Избирачка легитимација на име Стојан
Ивановски, с. Мралино, Скопје. (31544)

Избирачка легитимација на име Страшко Николо-
вски, нас. Илинден, Скопје. (31545)

Избирачка легитимација на име Наташа Христов-
ска, К.Вода, Скопје. (31546)

Избирачка легитимација на име Донка Христовска
К.Вода, Скопје. (31547)

Избирачка легитимација на име Зоран Христовски
К.Вода, Скопје. (31548)

Избирачка легитимација на име Оливер Христов-
ски, К.Вода, Скопје. (31549)

Избирачка легитимација на име Раде Илиевски,
Гази Баба, Скопје. (31550)

Избирачка легитимација на име Наташа Јаковчев-
ска, Гази Баба, Скопје. (31551)

Избирачка легитимација на име Душко Јаковчев-
ски, Гази Баба, Скопје. (31552)

Избирачка легитимација на име Тодоровски Мите,
Гази Баба, Скопје. (31553)

Избирачка легитимација на име Гркова Загорка,
Центар, Скопје. (31554)

Избирачка легитимација на име Наталија Крушка-
рова, Скопје. (31555)

Избирачка легитимација на име Ратка Крушкаро-
ва, Скопје. (31556)

Избирачка легитимација на име Борче Крушка-
ровски, Скопје. (31557)

Избирачка легитимација на име Розанка Прокопо-
вска, Скопје. (31558)

Избирачка легитимација на име Моме Прокопов-
ски, Скопје. (31559)

Избирачка легитимација на име Јанка Карафил-
овска, Скопје. (31560)

Избирачка легитимација на име Гоце Каранфило-
вски, Скопје. (31561)

Избирачка легитимација на име Милан
Пауновски, Скопје. (31562)

Избирачка легитимација на име Зоран Трајковски,
Скопје. (31563)

Избирачка легитимација на име Лефтерка Синди-
лиева, ул. "Атанас Митрев" бр. 16, Скопје.

Избирачка легитимација на име Мехмедовски
Шемседин, Скопје. (31586)

Избирачка легитимација на име Имери Исмет,
Скопје. (31588)

Избирачка легитимација на име Скендер Казим,
Скопје. (31592)

Избирачка легитимација на име Рашид Игбал,
Скопје. (31593)

Избирачка легитимација на име Черкез Рашид,
Скопје. (31594)

Избирачка легитимација на име Амитовска
Сузана, Скопје. (31595)

Избирачка легитимација на име Нуредин Зекир,
Скопје. (31596)

Избирачка легитимација на име Ибраимова
Севдија, Скопје. (31620)

Избирачка легитимација на име Ибраим Иљаз,
Скопје. (31621)

Избирачка легитимација на име Ибраими Атипе,
Скопје. (31622)

Избирачка легитимација на име Усеин Кемал,
Скопје. (31623)

Избирачка легитимација на име Усеин Рабије,
Скопје. (31625)

Избирачка легитимација на име Усеин Зехра,
Скопје. (31627)

Избирачка легитимација на име Усеин Нехру,
Скопје. (31628)

Избирачка легитимација на име Демировски
Листон, Скопје. (31629)

Избирачка легитимација на име Рашид Елизабета,
Скопје. (31630)

Избирачка легитимација на име Рашид Насер,
Скопје. (31631)

Избирачка легитимација на име Сали Анета,
Скопје. (31632)

Избирачка легитимација на име Мемедовски
Мухамет, Скопје. (31633)

Избирачка легитимација на име Сали Раиф,
Скопје. (31634)

Избирачка легитимација на име Мемедова Пери-
јан, Скопје. (31635)

Избирачка легитимација на име Ракиповски
Иљми, Скопје. (31636)

Избирачка легитимација на име Агуши Икрам,
Скопје. (31637)

Избирачка легитимација на име Димитрије Гунов
ул. Народен Фронт бр. 13/2-18, Скопје. (31650)

Избирачка легитимација на име Пенка Гунова ул.
Народен Фронт бр. 13/2-18, Скопје. (31651)

Избирачка легитимација на име Ленка Иванова ул.
И. Аговски бр. 1/3-8, Скопје. (31652)

Избирачка легитимација на име Џон Петровиќ ул.
А.Барбис бр. 56/1-14, Скопје. (31657)

Избирачка легитимација на име Мерхем Алими с.
Арачиново, Скопје. (31661)

Избирачка легитимација на име Линдита Алими с.
Арачиново, Скопје. (31662)

Избирачка легитимација на име Љуљзим Алими с.
Арачиново, Скопје. (31663)

Избирачка легитимација на име Седат Алими с.
Арачиново, Скопје. (31664)

Избирачка легитимација на име Низаџет Шакири
с.Арачиново, Скопје. (31665)

Избирачка легитимација на име Мехрем Алими с.
Арачиново, Скопје. (31666)

Избирачка легитимација на име Неби Алими с.
Арачиново, Скопје. (31667)

Избирачка легитимација на име Рафи Алими с.
Арачиново, Скопје. (31668)

Избирачка легитимација на име Вебије Алими с.
Арачиново, Скопје. (31669)

Избирачка легитимација на име Хабибе Алими с.
Арачиново, Скопје. (31670)

Избирачка легитимација на име Миливоје Крстев-
ски ул. Беровска бр. 4/4-20, Скопје. (31672)

Избирачка легитимација на име Драган Крстевски
ул. Беровска бр. 4/4-20, Скопје. (31673)

Избирачка легитимација на име Милица Крстев-
ска ул. Беровска бр. 4/4-20, Скопје. (31675)

Избирачка легитимација на име Перица Крстевски
ул. Беровска бр. 4/4-20, Скопје. (31676)

Избирачка легитимација на име Бедрие Буши ул. Челопек бр. 53 б, Скопје. (31678)
 Избирачка легитимација на име Зоран Филиповски нас. Илинден, Скопје. (31694)
 Избирачка легитимација на име Јорданчо Марковски нас. Илинден, Скопје. (31695)
 Избирачка легитимација на име Анета Велковска с. Кадино, Скопје. (31696)
 Избирачка легитимација на име Жарко Бошковски нас. Илинден, Скопје. (31697)
 Избирачка легитимација на име Сретен Данковик с. Мршевци, Скопје. (31698)
 Избирачка легитимација на име Владе Арсовски с. Марино, Скопје. (31699)
 Избирачка легитимација на име Раман Авдуловски нас. Илинден, Скопје. (31700)
 Избирачка легитимација на име Бобан Николовски нас. Илинден, Скопје. (31701)
 Избирачка легитимација на име Мики Стојчевски нас. Илинден, Скопје. (31702)
 Избирачка легитимација на име Драгица Стојчевска нас. Илинден, Скопје. (31703)
 Избирачка легитимација на име Верка Блажевска с. Мралино, Скопје. (31704)
 Избирачка легитимација на име Душан Стојчевски нас. Илинден, Скопје. (31705)
 Избирачка легитимација на име Матевски Миодраг ул. Домбас бр. 6, Скопје. (31712)
 Избирачка легитимација на име Роберт Сакип ул. "Мелничка" бр.30, Скопје. (31722)
 Избирачка легитимација на име Савир Бекир ул. "Гарибалди" бр.28, Скопје. (31723)
 Избирачка легитимација на име Анета Али ул. "Брсјачка Буна" бр.141, Скопје. (31724)
 Избирачка легитимација на име Летафет Реџеп ул. "Пелагонија" бр. 97, Скопје. (31725)
 Избирачка легитимација на име Мискијан Муслиу ул. "Пелагонија" бр. 97, Скопје. (31726)
 Избирачка легитимација на име Кибрије Абдијовска ул. "Патрис Лумумба" бр.10/2-2, Скопје. (31731)
 Избирачка легитимација на име Бедрије Муслиу ул. "Пелагонија" бр. 97, Скопје. (31733)
 Избирачка легитимација на име Нура Ајдин ул. "Гвадалахара" бр. 19, Скопје. (31734)
 Избирачка легитимација на име Џеваира Далипи ул. "Прноок" бр.29, Скопје. (31735)
 Избирачка легитимација на име Судахан Бекир ул. "Гарибалди" бр. 28, Скопје. (31736)
 Избирачка легитимација на име Северџан Ајдар ул. "Јуриј Розентал" бр. 26, Скопје. (31740)
 Избирачка легитимација на име Душко Николовски ул. Т. Хацијанев бр. 12/2-17, Скопје. (31750)
 Избирачка легитимација на име Халил Прекопуца с. Арачиново, Скопје. (31752)
 Избирачка легитимација на име Мерхиде Прекопуца с. Арачиново, Скопје. (31755)
 Избирачка легитимација на име Реџеп Прекопуца с. Арачиново, Скопје. (31756)
 Избирачка легитимација на име Ивона Николовска ул. В. Влаховиќ бр. 20/12, Скопје. (31757)
 Избирачка легитимација на име Наталија Николовска ул. В. Влаховиќ, Скопје. (31758)
 Избирачка легитимација на име Џемаил Прекопуца с. Арачиново, Скопје. (31762)
 Избирачка легитимација на име Назлије Прекопуца с. Арачиново, Скопје. (31763)
 Избирачка легитимација на име Емине Зеџељ с. Арачиново, Скопје. (31765)
 Избирачка легитимација на име Сејди Мамутовски с. Арачиново, Скопје. (31766)
 Избирачка легитимација на име Назлије Мамути с. Арачиново, Скопје. (31768)
 Избирачка легитимација на име Имрзат Мамутова с. Арачиново, Скопје. (31772)
 Избирачка легитимација на име Сафет Мамути с. Арачиново, Скопје. (31773)
 Избирачка легитимација на име Суат Мамути с. Арачиново, Скопје. (31774)

Избирачка легитимација на име Алиде Ибраимовска с. Арачиново, Скопје. (31789)
 Избирачка легитимација на име Хирмет Ибраимовска с. Арачиново, Скопје. (31790)
 Избирачка легитимација на име Ајсели Ибраимовска с. Арачиново, Скопје. (31791)
 Избирачка легитимација на име Хазбит Мамути с. Арачиново, Скопје. (31792)
 Избирачка легитимација на име Илџаз Прекопуца с. Арачиново, Скопје. (31793)
 Избирачка легитимација на име Џемаил Мамутов с. Арачиново, Скопје. (31794)
 Избирачка легитимација на име Кемуран Садри с. Арачиново, Скопје. (31795)
 Избирачка легитимација на име Ира Хамзи с. Арачиново, Скопје. (31796)
 Избирачка легитимација на име Насер Лесковица с. Арачиново, Скопје. (31797)
 Избирачка легитимација на име Иван Најденовски Скопје. (31798)
 Избирачка легитимација на име Борис Тасевски, Скопје. (31799)
 Избирачка легитимација на име Лидија Спасовска ул. Ш. Одред бр. 5, Скопје. (31801)
 Салие Демировски, с. Пакошево; Шадије Сулејмани, с. Дејковец; Мелита Ристовска, с. Ново Село; Горан Трајковски, с. Пакошево, Скопје; Хелена Кузмановска, с. Пакошево, Скопје; Сабит Сулејмани, с. Дејковец, Скопје; Џемиле Сулејмани, с. Дејковец, Скопје; Фасли Сулејмани, с. Дејковец, Скопје; Неџми Сулејмани, с. Дејковец, Скопје; Јонуз Сулејмани, с. Дејковец, Скопје; Фатима Сулејмани, с. Дејковец, Скопје; Иваир Демировски, с. Пакошево, Скопје; Раде Трајковски, с. Пакошево, Скопје; Трајко Георгиевски, с. Пакошево, Скопје; Кемаил Демировски, с. Пакошево, Скопје; Марјан Гаврилоски, "Д. ХРС" 11; Далибор Георгиевски, с. Пакошево; Трпана Трајковска, с. Пакошево; Блажевски Кири, ул. "Д. Чуповски" бр. 78/1-11; Снежана Петрова, ул. "Д. Чуповски" бр. 80/2-8; Цветанка Антова, ул. "Ј. Сандански" 84/1-15; Велика Ноковска, с. Зелениково; Јованче Кузмановски, с. Ново Село, Благоја Кузмановски, ул. "Саса 22" бр. 4; Ангела Анчевска, с. Пакошево; Блажевски Петар, ул. "М. Патчев" бр. 11; Петре Грчевски, с. Зелениково; Драги Крстевски, с. Зелениково; Исен Сулејмани, с. Дејковец; Борче Апостоловски, Ново Село; Невена Воиновска, Ново Село; Азимине Халими Пајазити, Сарај, ул. "20" бр. 5; Дестан Неџеџи, с. Грчец; Ибе Фета, с. Грчец; Џелвизие Османи, с. Грчец; Најази Осман, с. Грчец; Бесим Реџеџи, с. Грчец; Изер Неџеџи, с. Грчец; Али Фета, с. Грчец; Бенџе Неџеџи, с. Грчец; Али Фејзула, с. Грчец; Фатиме Османи, с. Грчец; Авдил Али, с. Сарај, Гулшле Али, ул. "6" бр. 15, Грчец; Ајруш Османи, с. Грчец; Гултен Фејзула, с. Грчец; Рукије Али, ул. "6" бр. 15; Нафи Али, ул. "6" бр. 15; Рамизе Али, ул. "6" бр. 15, Исмаилов Кирило, ул. "Илинден" бр. 90 а; Стојановска Милена, с. Бардовци; Живка Петровска, ул. "Црногорска" бр. 14; Маре Петровска, ул. "Црногорска" бр. 14; Цветковска Спаса, ул. "А. Д." бр. 12/1; Нешковски Методија, ул. "Његошева" бр. 21; Стојковски Трајко, ул. "Тиранска" бр. 28; Елена Иоану, ул. "Шидска" бр. 20/3-2; Весижковски Т., ул. "Партизанска" бр. 143/11; Трпечевски Борче, с. Орман; Адреска Убавка, ул. "100" бр. 52; Митровиќ Добривој, ул. "Никола Русински" бр. 32/3; Митровиќ Стана, ул. "Никола Русински" бр. 32/3; Теофиловска Мира, ул. "Козјак" 68/3/3; Перчинков Иванчо, ул. "Краишка" бр. 22; Живко Каровски, с. Мирковци; Дарка Арсовска, ул. "М. Митевски" бр. 3-1-15; Спасовски Горан, ул. "Лисец" бр. 152; Седат Харедин, с. Студеничани; Бешлиевски Панде, ул. "Довлеџик: бр. 20; Елвира Исмаиловска, Рејане Вејселовска, Дебар; Вејселовска Кетка; Наумовски Војке, с. Село; Серафимовски Гоце; Синадиновска Зорица; Николовски Милан; Нусрет Реџа, ул. "К.Р. Дрнц" 126, Тетово; Маркоска Роксанда, ул. "Беловисте";

Билевиќ Асим, Г. Оризари; Јанкуловска Везирка, Кичево; Мирослава Стојанова, с. Злеово; Ристов Драган, с. Подареш; Томе Стојанов, с. Подареш; Валаски Васко, с. Злеово; Крум Алексов, с. Подареш; Димитријева Виолета, с. Злеово; Тренчевска Танка, Богданци, Султана Гобрашлиева, ул. "Б. Петрушев" 74, Тангеа Ивковиќ, с. Стојаково; Љубе Атанасов, ул. "Македонска" 19; Атанасов Влатко, Блатец; Атанасова Софка, Блатец; Горгиев Стефан, ул. "Б. Миладиновци" бр. 3; Петруш Михајлов, Блатец; Руме Милјовска, ул. "Н. Василевски" бр. 20; Драгица Јованова, ул. "Раде Кратовче" бр. 25, Кочани; Ладо Митрев, ул. "9-ти Мај" бр. 10; Зорица Митрева, ул. "9-ти Мај" бр. 10; Симо Митрев, ул. "9-ти мај" бр. 10; Митко Јанков, с. Грдовци; Ванчо Павлов, ул. "Илинденска" бр. 10; Трајанка Андурсева, ул. "Роза Петрова" бр. 4; Тодорка Младенова, ул. "14 Бригада" бр. 52; Фиданчо Чонев, ул. "116" бр. 2, Кочани; Горгџи Христов, Оризари; Орачки Сашко, 11 Октомври; Јаким Младенов, ул. "14 Бригада" бр. 52, Кочани; Перса Јаневска, ул. "Пл. Одред" бр. 7, Виница; Васил Јаневски, ул. "Пл. Одред" бр. 7, Виница; Емире Кадриова, И.Л.Р. 17; Миријана Иванова, ул. "Македонска" бр. 11, Виница; Мијалче Г. Митрев, ул. "Ј. Сандански" бр. 8; Валентина Л. Тасева, ул. "Сл. Стојменски" бр. 11, Виница; Есма Ибраимова, ул. "Македонска" бр. 47; Слоботка Елица, ул. "Г. Делчев" бр. 45, Виница; Кампелзов Садет, с. Црних, Пехчево; Соколова Елица, Делчево; Николовски Дејан, Каменица; Веселиновски Диванис, Каменица; Родна Георгиевска - Шопско Рударе, Кратово; Душка Гиразунова, с. Толовиќ, Кратово; Динка Георгиевска, с. Толовиќ, Кратово; Светлана Атанасова, ул. "Н. Карев", Кратово; Биљана Игњатова, ул. "Н. Карев", Кратово; Љубица Мијалковска, с. Шлехово, Кратово; Јосевски Сашо, ул. "Ц. Тонев" бр. 31, Кратово; Спиридон Спасоски, с. Крилатива, Кратово; Горгиевски Љубен, с. Трново, Кр. Паланка; Донка Митовска, ул. "Н. Тамбуков" бр. 19, Кр. Паланка; Добра Димитрова, ул. "Херој Карпош" бр. 6, Кр. Паланка; Тана Трајческа, ул. "А. Турумце" бр. 18; Илија Трајчески, нас. Исток; Дејанчо Јованов, ул. "Клеонец" 106; Ванчо Аврамоски, ул. "А. Емин" бр. 226; Климент Грозданов, ул. "Б. Алириза" бр. 24; Митра Грозданова, ул. "Б. Алириза" бр. 24; Благоја Ангелески, ул. "Ј. Сандански" бр. 51-г; Зорка Ангеловска, ул. "А. Емин" бр. 226; Борка Трајческа, нас. Исток; Сузана Трајаноска, ул. "С. Наумов" бр. 32; Филип Толески, с. Г. Коњско; Јолески Љупчо, Песочани; Б. Живко; Велески Трајан, с. Пресил; Николоска Љуба, Крушево; Изероски Абиб. Јакрено; Изероска Априета, с. Јакреново; А. Муратоска, с. Норо; Муратоски Исмајлија, с. Норо; Пиров Роберт, Николинка Кузманова; Јованов Зоран; Добринка Јованова; Рате Гицев; Љубинка Јаковска; Милце Јаковски; Невенка Спасевска; Цветан Тодоровски; Иле Панов; Јован Јованов, Злетово; Елена Јанева; Герасимов Илија; Борче Димоски, нас. Фазанерија; Александар Тренкоски, нас. Фазанерија; Павлина Кироска, нас. Фазанерија; Абдулкадар Мемедоски, нас. Фазанерија; Рабије Мустафи, Велебрдо; Убавка Спасоска, Ростуше; Садику Ружди, с. Врпчиште; Бошко Кироски, нас. Фазанерија; Демири Сирије, с. Врпчиште; Џемаили Осман, с. Дебреше; Риста Блажевска, Ростуше; Хатице Рамадани; Веле Блажески, Ростуше; Кузман Блажески, Ростуше; Садику Садула, с. Врпчиште; Муртезан Куртоски, Скудриње; Рамадан Селимов, нас. Фазанерија; Мубера Ибраими, с. Требиште; Србиноска Милица, нас. Фазанерија; Шенди Самет, с. Врпчиште; Еније Рамадани; Мислима Куртоска, Скудриње; Димка Тренкоска, нас. Фазанерија; Шабан Исеини, Скудриње; Тина Бакалова, населба Превалец; Тодор Бакалов, населба Превалец; Тренчевски Димче, Богданци; Горгџе Димитров, ул. "Страшо Пинџур" 60; Јадранка Андова, ул. "М. Цунов" 34, Кавадарци; Лидија Јанчева, ул. "Браќа Цунови" бр. 70;

Анѓа Миткоска, ул. "Доне Попов" 80, Кавадарци; Миле Јанчев, ул. "Браќа Цунови" бр. 70, Кавадарци; Златко Андонов, ул. "Методија Цунов" бр. 34; Трајана Кирик, кеј "Димка Габерот" бр. 22, Кавадарци; Панда Митрева, ул. "7 Септември" бр. 97, Кавадарци; Глигор Митрев, ул. "7 Септември" бр. 97, Кавадарци; Злате Миткоски, ул. "Доне Попов" бр. 80, Кавадарци; Пеков Васко, ул. "Максим Горки" бр. 16; Данче Ставровска, ул. "Илинденска" бр. 117-2/1, Кавадарци; Димова Трајанка, ул. "Страшо Пинџур" 71 20, Ваташа; Илинка Летникова, ул. "Доне Попов" бр. 114, Кавадарци; Тасе Петров, Ваташа; Богдана Петрова, Ваташа; Душан Милков, ул. "Пиринска" бр. 50, Кавадарци; Димов Љубо; Димов Зоранчо, Кавадарци; Ката Ставровска, ул. "Илинденска" бр. 117 2/1, Кавадарци; Димова Камелија; Мишко Летников, ул. "Доне Попов" бр. 114, Кавадарци; Емилија Тодорчева, ул. "Глигор Прличев" бр. 31, Кавадарци; Стојо Јофчевски, ул. "Васил Главинов" бр. 21, Кавадарци; Трајче Петров, Ваташка 12; Танев Спасо, ул. "Е. Кардел" Валентина Јошевска, ул. "Д. Поп" бр. 64; Ристо Даскалов, Бегниште; Простриженовски Бале Борче, с. Могила; Ризановски Данило Владо, с. Могила; К. Ристевски, Дедебалци; Божјковска Лозан Елица, с. Могила; Тезгеровска Гоце Билјана, с. Могила; Ризановска Борис Сузана, с. Могила; Андонова Снежана, Јовановска Светлана, с. Могила; Аспров Павле, ул. "Ј. Христови" бр. 2; Томанија Иванова 12, ул. "Кладенец" бр. 6, Лајмановски Кирил, ул. "В. Карангелески" 3-3/38; Јоце Здравковски, Мусинци; Стојковски Милан, ул. "Д. Лахчански" бр. 36/4; Божјковски Ј. Петре, с. Могила; Атанас Мажевски, Буково; Љупчо Митревски, Д. Чарлија; Таса Мажевска, Буково; Савевски Аце, ул. "Х. Ужунов" бр. 39; Тонески Гоце, Мусинци; Насуфовска Катерина, ул. "Б. Кидрич" бр. 48-1/16; Неделковска Наташа, ул. "Д. Лахчански" бр. 36/2; Тодоровска Донка, ул. "Кл. Охридски" бр. 13/5; Соврески Вељко, Б-ла Бубуковски 17; Бране Ристески, Другово; Аргон Зендели, Страгомиста; Филко Андрески, Другово; Блазески Зоран, Другово; Драган Спироски, Србјани. Живко Горгјоски, Другово; Гурѓа Милосеска, Добренец; Бране Милосески, г. Добренец; Анета Деаноска; Данџо Деакоски, Ибраимоски Сенол; Карамалески Мухамед; Лиманоски Мерсат; Мустафоски Раим; Арапоска Анифа; Бејноски Агим; Арапоска Бега; Селимоска Зелија; Селимоска Мелита; Јаоски Алија; Беговски Невзат; Насуфовска Курхана; Адемовска Селимка; Ахмедоски Садем; Алимовски Лимко; Арапоска Беглија; Ибеска Сафетка; Ахмедоска Севија; Изејроска Ава; Алимоска Муфида, Асаноски Курхан; Саитоски Максут; Елмазоски Мумин; Ибески Шефкија, Амчовски Нафија; Максудоски Ибрахим; Ибески Ајдар; Ибески Мудиџан; Сука Ајрадиноска; Велиоска Мегмија; Мустафоска Гултана; Јаоски Мухамед; Максудоска Амина; Абидини Бејноски; Алмазоски Есефдин; Јаоски Муарем; Велиоски Сафет; Гемениеска Гајра; Масудоски Исмаил; Амцоски Сафија; Елмазоска Исмијанка; Асан Мегитоски; Лика Илјаз, ул. "М. Рајчевиќ" бр. 6; Амир Османли Фетах Османи; Секадета Османи; Петар Златевски, Рика Руфије, ул. "М. Рајчевиќ" бр. 6; Сулејмани Флора, Тетово; Славко Синадиноски; Андро Стојановски; Зугра Златевска; Антевски Владимир; Шакири Ајет, Тетово; Хаки Ислами, м. Речица; Љика Севдије, ул. "М. Рајчевиќ" бр. 6; Адил Вели, Вратница; Сафет Мерсими, ул. "18 Ноември" бр. 448; Шермини Ваите, Н. Мало 6; Назлие Мерсими, ул. "18 Ноември"; Беарије Мерсими, ул. "18 Ноември" бр. 448; Рефик Илјаз, ул. "18 Ноември" бр. 254; Ајтем Души, ул. "18 Ноември" бр. 160; Зумбуле Емин, ул. "18 Ноември" бр. 170; Љуџи, ул. "Н. Паранунов" бр. 203; Шпенди Мерсими, ул. "18 Ноември" бр. 33; Газмена Мерсими, ул. "18 Ноември" бр. 448; Турќам Џемаили, ул. "И.Л.Р. бр. 28; Блета Исмаили, ул. "Л. Лазарески" бр. 8; Ваити Фаик, Н. Мало 6; Резерата

Мустафи, ул. "205" бр. 29; Магбуле Илјази; Мерсим Мерсими, ул. "Н. Парапунов" бр. 173; Насир Илјази, ул. "ЈНА" бр. 185; Фрериде Илјази; Фаил Исмаили, ул. "Л. Лазарески" бр. 8; Вјолца Елмази, ул. "ЈНА" бр. 232; Абдулсамет Дурмиши, Чајле; Еми Емини, ул. "18 Ноември" бр. 170; Насфие Дурмиши, Чајле; Сабеадин Мерсими, ул. "18 Ноември" бр. 450; Сибите Ваити, Н. Село; Ваити Селвие, ул. "Ленинградска" бр. 17; Асие Муслии, ул. "М. Ч. Филиповски" бр. 62; Теута Исмаили, ул. "Л. Лазарески" бр. 8; Невзат Цемаили, Симница; Мехмети Шакири, ул. "18 Ноември" бр. 18; Гулнеар Бешири, ул. "Н. Парапунов" бр. 246; Узеири К. Узеир, ул. "Б. Гиноски" бр. 33, Гостивар; Елези Х. Емрли, с. Дебреште, Гостивар; Арфеит Илјази, ул. "ЈНА" бр. 185; Кадрија Бујар, Врапчишта; Гордана Наковска, Извор; Благоја Наковски, с. Извор; Даница Крстеска, ул. "Александар Гишо" бр. 30; Менка Сиљаноска, нас. Бејбунар бр. 37.

(204)

Димитријевска Видосава ул. "Призренска" бр. 16/6; Светлана Трајковска бул. "Кочо Рацин" бр. 18/34; Воислав Трајковски бул. "Кочо Рацин" бр. 18/34; Ивановски Тодор, Вл. Комаров; Ивановска Зорица Вл. Комаров; Драгољуб Теовски ул. "Ужичка Република" бр. 276; Драган Стефановски ул. "М. Јосифова" бр. 6А; Цвета Трајковска ул. "Д. Чуновски" бр. 88; Јоле Адамчевски ул. "Герника" бр. 7/7; Јордан Трајковски ул. "Д. Чуновски" бр. 88; Змејковска Дивна ул. "Волоградска" бр. 5-5/22; Абдулазис Бошкоски ул. "Ј. Сандански" бр. 83/1-35; Славица Начова ул. "Ј. Сандански" бр. 45/9; Ашим Бајрами с. Студеничани; Секуловски Драги ул. "Беласица" бр. 25 Б; Квацковски Драге с. Спелестница; Меранда Стефа Дебар; Ајредин Мусту Дебар; Абдил Мустафи; Сахит Енини ул. "184" бр. 42, Тетово; Селвије Емини ул. "184" бр. 42, Тетово; Бехије Алили; Алији Лјатив; Илија Гоцевски ул. "Лисец" бр. 47, Радовиш; Јован Кландев ул. "29 Ноември" бр. 22, Радовиш; Панче Димитров ул. "Самоилова" бр. 42/2/13; Начо Стојанов ул. "Калаузлиска" бр. 10; Ефтимов Марјан с. Ињево; Димитар Данаилов ул. "22 Октомври" бр. 8; Реджани Демиров ул. "Мирче Ацев" бр. 17; Мустафа Амедов ул. "Шаин Маале" бр. 5; Ванчо Апостолов с. Ињево; Билјана Лазарева бул. "А. Македонски" бр. 16-3/11; Невенка Димитрова ул. "Самоилова" бр. 42-2/13; Роза Димитрова ул. "Самоилова" бр. 42-2/13; Борче Јованов ул. "Ана Поцкова" бр. 46; Горгиева Рушка ул. "К. и Методиј" бр. 13; Васо Трајанов ул. "Исари" бр. 8; Ајше Демирова с. Коцалија; Зурап Алиов с. Аликоц; Мурат Алиов с. Аликоц; Јашар Мустафов с. Аликоц; Абедин Узеири с. Аликоц; Фејзије Асанова с. Аликоц; Фазли Асанов с. Аликоц; Мемет Бајрамов ул. "Шаин Маале" бр. 25; Катерина Кландева ул. "29 Ноември" бр. 22; Цара Лазарева ул. "Готен" бр. 66; Адем Асанов с. Аликоц; Спасо Горгиев с. Погулево; Цветко Митев ул. "Плачковица" бр. 23; Ириза Јакупов с. Аликоц; Веца Митева ул. "Самоилова"; Асан Исмаилов с. Аликоц; Бојана Колева ул. "Готен"; Љупчо Сандев ул. "М. Тито" бр. 114; Рајме Алиова с. Аликоц; Рехајдин Ибраимов ул. "Коца Баир" бр. 66; Горан Соколов ул. "М. Тито"; Павлина Енчева, Радовиш; Фатиме Мелишова с. Аликоц; Усин Мустафов с. Аликоц; Селихан Бајрамова ул. "Шаин Маале" бр. 75; Трајков Слободан ул. "Б. А. Македонски" бр. 21-1/14; Сулчевски Сулејман ул. "4-ти Јули" бр. 15, Ресен; Сулчева Целика ул. "4-ти Јули" бр. 15, Ресен; Поповска Цвета ул. "Н. Карев" бр. 11, Ресен; Далипи Гани с. Грнциари; Далиповски Секир с. Грнциари; Далиповска Музер с. Грнциари; Далиповска Сузана; Тасов Никола ул. "Ване Грдовјански" бр. 6; Станка Тасева ул. "Ване Грдовјански" бр. 6; Даниела Борисова ул. "Васил Главинов" бр. 27; Владимир Апостолов ул. "29-ти Ноември" бр. 33; Павлина Тодорова ул. "Гоце Делчев" бр. 39; Ружа Борисова ул. "Васил Главинов" бр. 27; Јордан Борисов ул. "Васил Главинов" бр. 27; Сашко Борисов ул. "Васил Главинов" бр. 27; Демисков Сабедин ул. "Сл. Стоименов" бр. 138; Филип Тодоров ул. "Гоце Делчев" бр. 39; Поповска Драгица ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 20, Ко-

чани; Параскева Ананиева с. Оризари; Ананиев Трифун с. Оризари; Надежда Филипова с. Оризари; Донево Јове ул. "Цветан Димов" бр. 42; Донева Гордана ул. "Цветан Димов" бр. 42; Лазар Спасов с. Оризари; Спиро Филипов с. Оризари; Митас Мехмедов ул. "Г. Делчев" бр. 37; Иван Илиев ул. "Р. Кончар" бр. 35; Здравкова Елена ул. "М. Тито" бр. 1/5; Лозана Спасова ул. "В. Прке" бр. 66; Коле Горгиев ул. "Д. Влахов" бр. 98, Виница; Кристина Горгиева ул. "Д. Влахов" бр. 98, Виница; Благоја Органдиски ул. "Првوماјска" бр. 16, Виница; Даница Лазарева с. Дрегобрате; Мите Арсов ул. "Л. Сантов" бр. 24, Виница; Спасе Велиновски с. Лески; Дочински Горанчо с. Русиново; Стоименова Силвана ул. "ЈНА" бр. 2/8, Берово; Цангуловски Горги ул. "Балканска" бр. 32, Берово; Спендзарски Драган ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Берово; Бабунови Љупчо ул. "Бел Камен" бр. 4, Берово; Кундевски Мустафа ул. "Бел Камен" бр. 41, Берово; Бојковска Велика ул. "М. Тито" бр. 113, Берово; Таиба Ибраимова ул. "Генерал Темпо" бр. 3, Делчево; Јосип Јанковски с. Габово; Радка Јанковска с. Драмче; Мирослав Попов с. Трабогивиште; Ситновска Славка с. Разловци; Рифат Ибраимов ул. "Генерал Темпо" бр. 3, Делчево; Лазаринка Миовска Каменица; Спасевски Трајан с. Дулица; Анета Горгиевска с. Косевица; Лефкова Верка с. Луковица; Горгиев Виктор ул. "М. Тито" бр. 17/1-2 Каменица; Анета Станкович; Зекири Харум; Зекири Цеврије; Зекири Цемаил; Фериз Салии; Фаредин Салки; Зекири Теврије; Ратка Горгиевска с. Обланица; Куманово; Зоран Георгиевски; Ружа Златановска; Димевска Борка ул. "Стр. Симонов" бр. 23/13; Цветковски Горге ул. "Вараждинска" бр. 28, Куманово; Фатмир Салиу; Сенада Рамадани; Кузмановска Сана ул. "Г. Делчев" бр. 3/16; Гзим Асани ул. "Прва" бр. 16, Куманово; Редзи Салиу; Цветковска Благоица ул. "Вараждинска" бр. 28, Куманово; Јашари Идаи с. Лопате; Асил Асипи с. Лопате; Стојан Златковски; Мемет Јусуфи; Драгица Величковска ул. "Ег. Македонија" бр. 7, Куманово; Реџепа Беџет ул. "Ј. Сандански" бр. 17, Куманово; Ханифе Шапире с. Опае; Илијановска Идајете; Ељаси Асипи с. Лопате; Набије Асипи с. Лопате; Реџепа Мирфем ул. "Ј. Сандански" бр. 17, Куманово; Горан Величковски ул. "Ег. Македонија" бр. 7, Куманово; Мита Павловски ул. "Х. Карпош" бр. 7, Крива Паланка; Зјура Куртисовска ул. "Р. Минев" бр. 13, Крива Паланка; Стевка Илиевска с. Дрењ; Османов Асен ул. "Единство" бр. 16; Жаклина Горгиевска с. Варовиште; Нуредин Мемедов ул. "Единство" бр. 65; Драган Горгиевски с. Варовиште; Игор Павловски ул. "Ацо Шопов" бр. 7, Крива Паланка; Илинка ладеновска ул. "Орце Николов" бр. 19, Крива Паланка; Миле Магов с. Моздивњак Кр. Паланка; Санда Стефановска с. Конопница; Спасена Илиевска ул. "Х. Карпош" бр. 206 Кр. Паланка; Миронка Давитковска с. Конопница, Кр. Паланка; Димитрија Илиевски с. Градец, Крива Паланка; Ленче Цветковска ул. "Пере Тошев" бр. 2, Крива Паланка; Драган Младеновски ул. "орце Николов" бр. 19, Крива Паланка; Милевка Цветановска с. Градец; Рушка Ристовска ул. "Х. Т. Карпош" бр. 144, Крива Паланка; Лилјана Стаменковска ул. "Ј. Сандански" бр. 22, Крива Паланка; Илиевски Благој с. М. Црнорија; Роска Јовановска ул. "Х. Карпош" бр. 206, Крива Паланка; Александар Павловски с. Градец, Крива Паланка; Марјан Зекиров ул. "11 Октомври" бр. 32, Крива Паланка; Горгиевски Стојадин ул. "Димитар Влахов" бр. 24, Крива Паланка; Фоневска Грозде Весна ул. "Херој Карпош" ул. 44 Крива Паланка; Фоневска Грозде Весна ул. "Херој Карпош" бр. 44, Крива Паланка; Цветковски Кузман с. Добровница, Крива Паланка; Крстевска Љубица, населба Лозово 35 Крива Паланка; Горгиевски Богдан Цоне ул. "Моша Пијаде" бр. 11/5, Крива Паланка; Добрица Димитровска ул. "11 Октомври" бр. 37, Крива Паланка; Додевски Стојан с. Општа Крива Паланка; Милена Будоска; Александар Кочоски; Љупчо Алексоски; Горан Настоски; Вера Кочовска; Благоуна Рис-

теска; Мирка Донеска; Наташа Настоска; Владо Шу-лески; Мино Донески; Танас Трифуноски; Јолеска Ви-олета; Далипоски Ремзи; Чубанова Марица; Љутвиљ Шајни; Славица Алексоска; Јаким Чобан; Радојче Му-јоски; Спира Димоски; Јордан Малески; Шупеска Спа-са; Катерина Пауноска; Стојмир Гошески; Размеска Ристана; Панче Јанески; Мечкоски Димче; Светлана Гошеска; Петра Лозаноска; Цалески Наум с. Пешта-ни; Карадакоска Елизабета; Стоилоски Петре ул. "Д.Груев" бр. 256; Валентина Ефтимоска, ул. "Ж.Чинго" бр. 11, Охрид; Цалеска Марија с. Пештани; Азеска Љубинка с. Пештани; Тренеска Силвана с. Пештани; Азеска Биљана с. Пештани; Ефтимоска Ва-лентина ул. "Ж.Чинго" бр. 11, Охрид; Јорданка Насто-ска с.Опеница; Панче Јанески; Мечкоски Димче; Виданка Ристеска с. Опеница; Јевтимка Јонеска с. Куратица; Стојна Ангелоска с. Ливоишта; Трајанка Новеска ул. "П.Пули" бр. 44; Лилјана Ристеска с. Опеница; Жив-ко Трпески ул. "М.Нестороски" бр. 114; Тулеска Дија-на с. Лескоец; Јускоска Фатима с. Лабуништа; Сефи-даноски Ремзија с. Лабуништа; Казимоска Муневе с. Лабуништа; Казимоски Изет с.Лабуништа; Наноски Мико с. Вевчани; Демироски Акија с. Лабуништа; Гу-Чески Вангел ул. "Г.Делчев" бр. 72; Максутоска Рејда с. Лабуништа; Ајдиноска Иремса с. Лабуништа; Нано-ска Дивна с. Вевчани; Затуроски Зоран Горги с. Ври-ништа; Даринка Тодор Петковски; Трајко Вело Пет-коски; Никола Лазар Узуновски; Лида Спасе Петрев-ски; Ннческа Димитри слобода с. Враништа; Драгица Васил Милоски; Полиси Музае с. Добровјани Струга; Зибя Бекри Неврус с. Делогожда; Зуба Неврус Исла-дин с. Делогожда; Нбка Ислами; Муамер Алија Руфа-тоски; Муки Ислами с. Делогожда; Цаноски Бесим Дестан; Велјаноска Менка с.Меслишево; Ана Методи-ја Столески; Мизарет Ајра Радолишта; Миодраг Или-ја Узуновски; Бесир Иснаф Муслиоски; Даница Ристо Јовческа; Цолаку Туркијан ул.Маршал Тито, Струга; Милорадка Наум Петрески; Недеска Илинка с. Ложа-ни Струга; Рамис Елес Сикалески; Ружа Владо Нико-ловска; Селфије Зуди Руфатоски; Зибя Сефкет с. Де-логожда; Ајет Ислами с. Делогожда; Илија Крсте Петровски; Мацеска Крсте Здравка с. Враништа; Јан-коски Петар Дебар; Костов Стојан; Симова Станка ул. "С.Фронт" бр. 22 Денкова Цвета ул. "В.Поп Јорда-нова" бр. 32; Максимова Б Јорданка ул. "Л.Иванов" бр. 8; Денков Б Петар; Величкова Софка ул. "11 Октом-ври" бр. 18; Стрмбова Благоица с. Рибата 3; Левкова И Евица; Стрмбов Ристо ул. "Б.Крајгер" бр. 10/20; Мус-тафа И Салие; Ангелов Л Тони; Филе Малинов; Мус-тафа Р Амет; Денков П Јонче; Трифунов К Миланчо; Колев С Ванчо; Јосифов К Саве; Калева Пенка; Мар-јанчо Тимов; Миалева Ракифка; Пуздерлиска Јовано-ва Христо; Данолов Блаже; Тимов Лјаге с. Три Чеш-ми; Максимов Александар; Анчева Ленче; Јасминка Ристова; Тони Митровски; Стојанче Ристов; Колева Магдалена; Трајковски Игор; Петрушев Маринко; Ја-нески Рајко ул. "Томе Гавриловски" бр. 24; Неире Уко ул. "С.Симоновски" бр. 37 Гостивар; Османи Шабан с. Неготино; Јонузи Недат с. Добри Дол; Бајрами Мере-ме с. Градец; Јонузи Мизафер с. Добри Дол; Ука Али-веби ул. "С. Симоновски" бр. 57, Гостивар; Димко Станкоски с. Иванкови; Делчо Марков ул. "Ганчо Хаџи Панцов" бр. 22; Мари Пешевска с. Отовица; Ни-колов Димче ул. "Милан Страчков" бр. 4; Јорданка Маркова ул. "Ганчо Хаџи Панцов" бр. 22; Софија Дам-јановска с. Богомила; Киро Димчевски с. Мартолци; Кимов Костадин ул. "Ленинова" бр. 19/9; Кимов Пенчо ул. "Ленинова" бр. 19/9; Кимова Бојанка ул. "Ленино-ва" бр. 19/9; Дацева Белинда ул. "11 Октомври" бр. 6/15; Донка Јанкова с. Миравци; Родна Костадинова с. Миравци; Силвија Стојанова ул. "Алпида Караманди" бр. 4 Кавадарци; Тодорчева Емилија ул. "Глигор Пр-личев" бр. 31 Кавадарци; Каровски Јасенчо ул. "Илин-денска" бр. 3/4 Кавадарци; Грозданка Илова ул. "Кар-пош" бр. 20 Кавадарци; Милица Стојанова ул. "Е.Ка-раманди" бр. 7, Васо Нушев ул. "Смилица" бр. 31 Ка-вадарци; Милан Атанасов ул. "Ф. Росомански" бр. 2/4;

Ристо Недев ул. "О.Николов" бр. 102, Кавадарци; Ди-ме Горчев ул. "11 Октомври" бр. 24 Кавадарци; Марија Најдова ул. "Доно Попов" бр. 15 Кавадарци; Енвер Мемедов ул. "Клинска" бр. 5 Кавадарци; Лена Талева ул. "Шишка" бр. 88, Кавадарци; Петар Камчевски ул. "М.Димова" 17 Кавадарци; Ивана Горчева ул. "11 Октомври" 24 Кавадарци; Виолета Јосифова ул. "Н. Карев" 15 Кавадарци; Асибе Мемедова ул. "Клинска" 5 Кавадарци; Кала Изив Усин с. Бохула; Камчева Милка с. Бохула; Сунчица Стаменова с. Росоман; В Мицевска с. Српци; Белчевска Христина ул. "Бранис-лав Нушиќ" бр. 4 Битола; Белчев Стефан ул. "Бра-нислав Нушиќ" бр. 4, Битола; Стиниовски Сузи ул. "Клинци" 12/3 Битола; Димитар Јанев ул. "Б. Мучето" 54, Лазаров Стојан; Николова Марија, Сртуница; Никола Лазаров; Танушев Николчо, "Д. Цветинов" 29; Габерска Марија, "Дабиле" 260; Стефанова Марија, "М. Тито" 130; Лазаров Божин; Горан Станковски, Дедебалци; Нада Петковска, Рапеш; Митра Јованов-ска, Ивени; Христовски Живко, Кукуречани; Игор Димовски, "Рудо" 36; Киро Дуковски, Нишопал; Ата-насовски Иљо, "М. Тито" 154/12; Петко Петковски, Рапеш; Владо Јошевски, Дихово; Трајан Јовановски, Брод; Михаил Јанкуловски, Дихово; Марија Јанку-ловска, Дихово; Пецо Станковски, "В. Карангелески" 85/4-59; Добринка Петровска, Дихово; Индрије Алчев-ска Будаково; Атанасовски Дејан, "М. Тито" 154/12; Васко Јолевски, Алинци; Алексоски Станковски, Деде-балци; Треневска Драга, Довлецик 92; Василевски Горан, Гермијан Бач; Билјана Брезовска, М.Манаки 43; Злата Колевска, Довлецик 162; Николче Мар-ковски, Партизанска 38/12; Николовски Роберт, Со-лунска 134; Алчевски Ерол, Будаково; Губленди Алиевска, Буково; Љубинка Станковска, Дедебалци; Христова Велика, Рапеш; Лилјана Наумовска, Довле-цик 148; Атанасовска Блага, М. Тито 154/12; Рамадан Алиевски, Будаково; Петровска Методија, Ј. Крчов-ски 25; Ековска Стојан Милица, Могила; Укали Јаос-ки, Колари; Ахмедис Асим, Зајас; Сукрије Јао, Кола-ри; Ариффе Алије, Д. Дол; Зекири Фазаил; Зекири Зе-кири, Колари; Зекири Сехаде; Асан Лимани, Зајас; Зе-кири Фетије, Колари; Спасеноски Даме; Другово, Бај-рами Агеме, Арангел; Анка Бајрами, Арангел; Бајра-ми Афије, Арангел; Хади Бајрами, Арангел; Јандрее-ски Горѓија; Горѓиоски Бошко; Јовановска Снежана, Сава Манеска 4; Јосески Марјан; Камческа Цвета, Л. Филиповска 59; Телат Магусни; Весна Степаноска; Дебнис Нагуни; Игор Стојкоски; Трајко Степаноски; Данчо Петкоски; Марина Стојкоска; Василески Ни-колче, Пелагонија 3; Илиовска Татјана, М. Козар 56; Мајстороски Симеон, Црвени Стени 21; Стојческа Светлана, Д. Антулески 2; Алексоска Цветанка, Б. Влачарот 15; Ибраимовски Сабедин, Сканатларци; Степанулески Зоран, Б. Влачарот 9; Јовановски Кру-ме Иванчо, Т. Тарцан 42; Зора Секулоска, К. Мисир-ков 13; Трајкоски Цане, М. Козар 56; Стојчески Бо-бан, с. Долгаец; Ангелески Методија, Н. Тесла 19; Ми-носка Иван, с. Долгаец; Стојчески Кире, Д. Антулески 2; Ангелевска Живка, Н. Тесла 19; Алексоска Габрие-ла, Б. Влачарот 15; Гуроски Оливер О. Чопела 66; Спасое Секулоски, К. Мисирков 13; Стојчески Цвет-ко, с. Долгаец; Јовановски Чедомир, Т. Тарцан 43; Главчев Ристе, Б. Шукурски 11; Гуроска Благородна, зграда на институт; попоски Валентинчо, Н.Н.Борче 4/16; Мајстороска Марица, Црвени Стени 21; Јаковле-ски Киро, Гога Димитровски 5; Горѓиоски Горан, кеј 19-ти Септември 8; Горѓиоска Добрица, Сутјеска 39; Трајан Радески, М. Брод; Војнески Милосим; Столе-ски Благојче; Емоска Арзија Лиси Ани; Адемоска Иг-балија; Емоски Селаудин Лиси Ани; Ибески Елсан, Преглово; Алимоска Надилка, Пласница; Адемоски Идаил, Пласница; Алимоска НАфија, Пласница; Аде-моски Рамадан, с. Житоше 7550; Јуан Емини, с. Жито-ше 7550; Амеди Аците, с. Житоше 7550; Абдулоски Садам, с. Житоше 7550; Абдулоска Венора, с. Житоше 7550; Абдулоска Наиме, с. Житоше 7550; Трајаноска Елена, М. Ефтим 7550; Трајаноски Петар, М. Ефтим

7550; Велика Најдоска, Т. Никле 15/7550; Адемоска Фатима, с. Житоше 7550; Јусуфоски Башки, с. Житоше 7550; Муса Ибраими, с. Житоше 7550; Методија Најдоски, Т. Никле 15/7550; Ерол Бекири с. Житоше 7550; Ајдиновиќ Туфо, с. Житоше 7550; Зекирија Керимоски, с. Житоше 7550; Амише Абдулоска, с. Житоше 7550; Гултен Зелелоска, с. Житоше 7550; Фирдес Абдиоска, с. Житоше 7550; Мукадес Абдулоска, с. Житоше 7550; Неира Абдулоска, с. Житоше 7550; Садие Абдулоска, с. Житоше 7550; Емине Бекири, с. Житоше 7550; Дритан Јусуфи, с. Житоше 7550; Мирета Бекироска, с. Житоше 7550; Мерита Јусуфи, с. Житоше 7550; Абдула Земелоски, с. Житоше 7550; Прашовиќ Амир, с. Локвени 7550; Бинија; Невзат; Софроние; Таска Костадиновска; Аризаноска Стојанка; Војноска Габријела; Сефки Адеми, М. Бафт 5; Фадил Адеми, М. Бафт 70А; Скенери Рамис; Лика Фларуше, М. Рајч. 4; Шакири Физе Одри; Лика Гани, М. Рајч. 4; Скенери Абдул Цемал; Скенери Абдула; Шакири Цеваир; Лика Шеине, М. Рајчевиќ 4; Лика Зија, М. Рајч. 4; Енвер Лика, М. Рајч 4; Шакири Радије; Скенери Кимет; Шакири Сервет; Лика Радије, М. Рајчевиќ 4; Чазими Емрије, М. Рајчевиќ 4; Лика Гафур, М. Рајчевиќ 4; Кефсер Исмаили Г. Реч.; Атанасоски Бранислав, Д. Седларце; Саннонска Злата, Д. Седларце.

(205)

Зекир Бујноку ул. "Б. Буна" 191; Селвет Тосун ул. "Демирхисарска" 15; Мамудија Осман ул. "Гвадалахара" 75; Бајрам Исак ул. "Гвадалахара" 466; Илзабет Исак ул. "Гвадалахара" 46; Асан Имери ул. "Вуковарска" 54/2-1; Перихан Мемет ул. "Морава" 17; Езерџан Мемет ул. "Морава" 17; Мемет Мемет ул. "Морава" 17; Зејнет Мемет ул. "Морава" 17; Неџат Јашар ул. "Морава" 21а; Надије Јашар ул. "Морава" 21а; Ненад Акуни ул. "Злетовска" 34; Мељат Акуни ул. "Злетовска" 34; Сејнур Сулејманов ул. "Морава" 236; Хазбије Алим ул. "Морава" 1; Екрем Куртиш ул. "Гарсија Лорка" 23; Микадес Куртиш ул. "Г. Лорка" 23; Музафер Рамадан ул. "Г. Лорка" 216; Амет Рамадан ул. "Г. Лорка" 216; Алија Гарип ул. "Г. Лорка" 156; Мухамед Неџип ул. "Нов живот" 1; Фатиме Ештреф ул. "Волт Дизни" 15; Енвер Зекир ул. "Кипарска" 10; Гулман Алити ул. "Клисурска" 1; Кезибан Нијази ул. "Метохиска" 97; Гултен Сали ул. "Диме Мечето" 58; Асан Асановиќ ул. "Виетнамска" 1/4; Неџат Асановиќ ул. "Виетнамска" 1/4; Гулера Митушева ул. "П. Лумумба" 8/4; Небат Куртеши ул. "Виетнамска" 83; Мевлуде Куртеши ул. "Виетнамска" 83; Себастијан Селим ул. "Виетнамска" 64; Хасима Селим ул. "Виетнамска" 64; Милајми Селим ул. "Виетнамска" 64; Турќан Беџети ул. "Виетнамска" 63; Авдилкари Беџети ул. "Виетнамска" 64а; Севгилј Авдилкари ул. "Виетнамска" 64а; Пендије Салијевиќ ул. "Виетнамска" 76; Деријан Салијевиќ ул. "Виетнамска" 76; Шабан Белули ул. "Виетнамска" 105; Ашмет Тамаз ул. "Г. Лорка" 16а; Зулфије Агуш ул. "Г. Лорка" 16а; Ерѓул Агуш ул. "Г. Лорка" 16а; Ихрам Есад ул. "Морава" 3; Абаз Мевлана ул. "Црноок" 17; Меим Мемети ул. "Селечка Планина" 31; Фатуше Мемети ул. "Селечка Планина" 31; Шадин Сулејман ул. "Селечка Планина" 15; Сезаир Нуредин ул. "Селечка Планина" 15; Гилша Рашадани ул. "Л. Геров" 5; Скендер Демир ул. "Селечка Планина" 13а; Исмаил Зија ул. "Селечка Планина" 15а; Хусеин Милаим ул. "Селечка Планина" 13а; Хусеин Маџида ул. "Селечка Планина" 13а; Ваџет Исмаил ул. "Селечка Планина" 5а; Хајрија Исмаил ул. "Селечка Планина" 5а; Сузан Исмаил ул. "Селечка Планина" 51; Рабија Емин ул. "Селечка Планина" 3а; Хамза Ремзи ул. "Вашингтонска" 119; Хамза Ештреф ул. "Вашингтонска" 119; Стојановски Ивица ул. "Вашингтонска" 121а; Стојановска Лилјана ул. "Вашингтонска" 121а; Шабан Мифтаров ул. "Б. Буна" 148; Асан Мифтаров ул. "Б. Буна" 148; Џенгиз Мифтаров ул. "Б. Буна" 148; Фаик Мифтаров ул. "Б. Буна" 148; Камил Беџет ул. "Метохиска" 73а; Екрем Сакип ул. "Пелагонија" 45; Екрем Искендер ул. "Пелагонија" 45; Кемаил Зинеп ул. "Б. Буна" 147; Фаик Васвије ул. "Б.

Буна" 148; Есат Демир ул. "Б. Буна" 177; Јашар Демир ул. "Б. Буна" 177; Џеладин Абаз ул. "Б. Буна" 177; Асан Абаз ул. "Б. Буна" 152; Камил Абаз ул. "Б. Буна" 152; Камил Дехран ул. "Б. Буна" 152; Рамиз Сафет ул. "Б. Буна" 133; Рамадан Заир ул. "Б. Буна" 133; Хасан Хасан ул. "Вашингтонска" 68/1; Сејфо Цеврие ул. "Вашингтонска" 68/1; Рефик Таир ул. "Б. Буна" 187; Асип Зекавет ул. "Б. Буна" 187; Рамиз Јетиш ул. "Б. Буна" 149; Феми Јашари ул. "Г. Лорка" 12; Абдуш Бујнаку ул. "Б. Буна" 191; Рамадан Бујнаку ул. "Клисурска" 10; Зекир Бујнаку ул. "Б. Буна" 191; Гулсефа Каил ул. "Виничка" 46; Сенат Бекир ул. "Гарибалди" 28; Наташа Емин ул. "П. Лумумба" 2; Дехран Идризи ул. "С. Планина" 2; Малике Абдијева ул. "Пелагонија" 97; Кезибан Мифтарова ул. ул. "Б. Буна" 158; Роберт Сакип ул. "Мелничка" 30; Савир Бекир ул. "Гарибалди" 28; Анета Али ул. "Б. Буна" 141; Летафет Муслиу ул. "Пелагонија" 97; Мискијан Муслиу ул. "Пелагонија" 97; Кибрије Абдијовска ул. "П. Лумумба" 10/2-2; Бедрие Муслију ул. "Пелагонија" 97; Нура Ајдин ул. "Гвадалахара" 19; Цеваира Далипи ул. "Црноок" 29; Судахан Бекир ул. "Гарибалди" 28; Северџан Ајдар ул. "Ј. Розентал" 26; Гулфидан Ајдар ул. "Ј. Розентал" 26; Исамедин Дудиш ул. "Ш. Оризари" 116; Камил Шаин ул. "Нов живот" 27; Наташа Елез ул. "Нов живот" 27; Скендер Јусуф ул. "Метохиска" 53; Рамиза Јусуф ул. "Метохиска" 53; Шемшо Јусуф ул. "Метохиска" 53; Зухра Јусуф ул. "Метохиска" 53; Нешат Џафер ул. "Метохиска" 47; Дурија Илми ул. "Метохиска" 47; Мисадет Јашар ул. "Б. Буна" 150; Шазије Али ул. "Метохиска" 48; Гулја Али ул. "Метохиска" 48; Неџо Зекир ул. "Метохиска" 56; Асиба Шаип ул. "Метохиска" 56; Дагистан Хамза ул. "Метохиска" 12; Сами Хамза ул. "Метохиска" 12; Недије Ајро ул. "Метохиска" 12; Сиркан Максут ул. "Метохиска" 63; Сабина Максут ул. "Метохиска" 63; Рамиза Сулејман ул. "Метохиска" 61; Меркез Сулејман ул. "Метохиска" 61; Макфира Реџепова ул. "Гвадалахара" 26; Зумрита Џеладин ул. "С. Планина" 86; Наџие Азем ул. "Метохиска" 73; Митат Шакировски ул. "Метохиска" 62; Весел Шакировски ул. "Метохиска" 62; Адвџа Саид ул. "Метохиска" 71; Агим Селмани ул. "Виетнамска" 34; Селман Селмани ул. "Виетнамска" 34; Каџер Селмани ул. "Виетнамска" 34; Селмани Кенан ул. "Виетнамска" 34; Гултен Љатиф ул. "Виетнамска" 73; Дилавер Сали ул. "Виетнамска" 69; Тефик Сали ул. "Виетнамска" 63а; Ибаџет Сали ул. "Виетнамска" 69; Зубеар Сали ул. "Виетнамска" 69; Мендо Асан ул. "Виетнамска" 26; Сафет Асан ул. "Виетнамска" 26; Маарем Елмазов ул. "Дринска" 1; Шабан Шабан ул. "Дринска" 18; Сулејман Шабан ул. "Дринска" 18; Тефик Илџаз ул. "Метохиска" 36; Демир Кенан ул. "Метохиска" 36; Камил Цемал ул. "Решошестокрило" 1; Соња Неџикова ул. "Метохиска" 59; Рамиз Неџип ул. "Метохиска" 59б; Цемаил Реџепов ул. "Гвадалахара" 40а; Сузан Сејфулова ул. "Плачковица" 146; Цемо Зекир ул. "Кипарска" 10; Дејан Мемед ул. "П. Лумумба" 10/1; Јусуф Мемед ул. "П. Лумумба" 10/1; Авише Нуриш ул. "Кипарска" 11; Назмије Ибраим ул. "Кипарска" 20; Алберт Јашар ул. "Кипарска" 14; Елизабета Јашар ул. "Кипарска" 14; Надира Гани ул. "Кипарска" 3/1; Орхан Шабан ул. "Клисурска" 19; Рамадан Ибраим ул. "Решошестокрило" 5; Хамлет Љатиф ул. "Б. Буна" 118/1; Амза Шукри ул. "Б. Буна" 120; Алтан Амза ул. "Б. Буна" 120; Суат Амза ул. "Б. Буна" 120; Хавзи Асанов ул. "Кипарска" 11/1/22; Атиџе Весел ул. "Гвадалахара" 71/а; Аземине Весел ул. "Гвадалахара" 71/1; Јаџгар Цемаил ул. "Виетнамска" 70; Мустафа Хасан ул. "Нов живот" 42а; Незахет Ибрахим ул. "Кипарска" 23; Сафет Сакип ул. "П. Лумумба" 10/4; Мевлуда Сакип ул. "П. Лумумба" 10/4; Фадил Пајазити ул. "П. Лумумба" 10/3; Алина Пајазити ул. "П. Лумумба" 10/3; Беаре Селим ул. "Виетнамска" 9; Неџат Бекировски ул. "Виетнамска" 2/3; Гулбеар Бекировски ул. "Виетнамска" 2/3; Фатмир Пајазити ул. "П. Лумумба" 10/3; Вевки Насуф ул. "Вашингтонска" 115а; Кефаџа Цемаловиќ ул. "А. Дворжак" 86; Мухарем Цемаиловиќ

ул. "А. Дворжак" 86; Магбуле Ариф ул. "А. Дворжак"; Ергун Ариф ул. "А. Дворжак"; Хатије Ариф ул. "А. Дворжак"; Авдил Ариф ул. "А. Дворжак"; Агрон Абазов ул. "Кипарска" 23; Бајрам Курто ул. "П. Лумумба" 5; Фериде Фејзула ул. "П. Лумумба" 7; Роберт Редеп ул. "Виетнамска" 8; Магбуле Мехмед ул. "Дринска" 36; Циља Редеп ул. "Виетнамска" 8/2; Јадигар Цемаил ул. "Виетнамска" 70; Шукрија Цемаил ул. "Виетнамска" 70; Шефкет Ибраим ул. "Виетнамска" 101; Тефик Нуредин ул. "Виетнамска" 46; Заветна Веселовска ул. "Виетнамска" 85; Цемиле Алип ул. "Слан Дол" 8; Невзат Алип ул. "Слан Дол" 8; Седат Салих ул. "Нов живот" 10; Алтна Салих ул. "Нов живот" 10; Орфет Саин ул. "Нов живот" 10; Орхан Исмаил ул. "Нов живот" 22; Орхан Исмаил ул. "П. Лумумба" 16; Јуксел Исмаил ул. "П. Лумумба" 16; Ашмет Садики ул. "Морава" 27; Аљисе Садики ул. "Морава" 27; Насер Садики ул. "Морава" 27; Адвија Сулејман ул. "Морава" 25; Шехерезада Сулејман ул. "Морава" 25; Бадмир Бекиров ул. "Морава" 196; Цветат Бекиров ул. "Морава" 196; Кумрија Бекиров ул. "Морава" 196; Зендел Бекир ул. "Морава" 196; Сузана Бекир ул. "Морава" 196; Шаин Таир ул. "Г. Лорка" 23; Трајче Шабан ул. "Дринска" 48; Јасминка Бајрам ул. "Релошестокрило" 9; Насер Бајрам ул. "Релошестокрило" 9; Шадије Казим ул. "Клисурска" 216; Сафет Суло ул. "Клисурска" 216; Сали Јакуп ул. "Клисурска" 25; Перјан Јакуп ул. "Клисурска" 25; Сали Сали ул. "Карбуница" 24; Мирсат Сулејман ул. "Карбуница" 316; Азис Сулејман ул. "Карбуница" 316; Шени Асим ул. "Релошестокрило" 3; Асип Зекир ул. "Релошестокрило" 3; Ремзија Зекир ул. "Релошестокрило" 3; Мерза Селим ул. "Виетнамска" 46а; Негован Грачански ул. "Метохиска" 24а; Хусеин Зекир ул. "Метохиска" 226; Сеара Зекир ул. "Метохиска" 226; Елмаз Зулуфи ул. "Г. Лорка" 9; Назире Зулуфи ул. "Г. Лорка" 9; Рагбет Рамадан ул. "Ш. Оризари" 103а; Адлан Мустафа ул. "Метохиска" 286; Кумет Мустафа ул. "Метохиска" 286; Владо Зафировски ул. "Г. Лорка" 50; Бајрам Алишан ул. "Метохиска" 45а; Зејнел Бајрам ул. "Г. Лорка" 1; Ахмед Јашар ул. "Метохиска" 34; Мерзуко Бајрам ул. "Г. Лорка" 1; Решат Бајрам ул. "Г. Лорка" 3; Гунеш Бајрам ул. "Нов живот" 9; Хусеин Сали ул. "Клисурска" 2; Хусеин Анифа ул. "Клисурска" 2; Усеинов Сакип ул. "Клисурска" 2; Авдил Дилавер ул. "Волт Дизни" 9; Цемаил Кенан ул. "Клисурска" 19; Азис Сулејман ул. "Карбуница" 316; Мирсат Сулејман ул. "Карбуница" 316; Сали Себастијан ул. "Кипарска" 41; Сали Мирсадет ул. "Кипарска" 41; Екрем Фазли ул. "Морава" 1; Езелман Шериф ул. "Б. Буна" 116; Бајрам Шабан ул. "Дринска" 48; Зендел Иљаз ул. "Мелничка" 246; Неждет Мустафа ул. "Демирхисарска" 48; Рагиповиќ Гулизар ул. "Демирхисарска" 48; Бедрија Иљаз ул. "Мелничка" 246; Муарем Шерафедин ул. "Гвадалахара" 29.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр.26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 114/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА МРЕЖА НА ОС МЛАДО НАГОРИЧАНЕ - КУМАНОВО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации"-Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката: Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска

кабелска месна мрежа на ОС Младо Нагоричане-Куманово.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач: Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката.....до 60%
- начин на плаќање.....до 5%
- рок на извршување на работите.....до 5%
- техничка способност.....референци.....до 10%
- кадровска структура.....до 10%
- техничка опременост.....до 10%

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 26. 09. 2000 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавното отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации"-Дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката спецификација е неповратен и изнесува 1.000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка-Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци-список на извршени работи (објекти) во последните три години,
- техничка опременост-опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура-посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фото копија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и вредност за ДДВ.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор

на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понида".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, најдоцна до 26. 09. 2000 година до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 26. 09. 2000 година, во 10 часот во просториите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или 070 200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр.26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 115/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА МРЕЖА СВ. СТЕФАН - ОХРИД

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" 66.

1.2. Предмет на набавката: Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска месна мрежа Св. Стефан-Охрид.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничка спецификација).

1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач: Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката.....до 60%
- начин на плаќање.....до 5%
- рок на извршување на работите.....до 5%
- техничка способност...референци.....до 10%
- кадровска структура.....до 10%
- техничка опременост.....до 10%

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 26. 09. 2000 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавното отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката спецификација е неповратен и изнесува 1.000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка-Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци-список на извршени работи (објекти) во последните три години,

- техничка опременост-опис на техничките постројки и машини со кои располага и

- кадровска структура-посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фото копија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и вредност за ДДВ.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понуѓа".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД "Македонски Телекомуникации"-Дирекција, најдоцна до 26. 09. 2000 година до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 26. 09. 2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации"-Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или 070 200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и член 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник" на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 116/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР СО ЕДИНЕЧНИ КОЛИЧИНИ (ЦЕНИ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје на улица "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката е:

набавка, испорака, транспорт, монтажа, испитување и пуштање во работа на опрема и придружна опрема за обезбедување со ел. енергија на телекомуникациони објекти и телекомуникациона опрема за мобилни и фиксни мрежи, реконструкции на ел. инсталации и сл. заштити на постојни објекти, изведба на заштити од пренапони, гром и опасен напон на допир и др. на телекомуникациони објекти и телекомуникациона опрема за мобилни и фиксни мрежи.

1.3. Вид, количини и останати услови: Дадени во тендер документацијата.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цената на набавката до 50 поени
- квалитет 25

- референци	10
- начин на плаќање	5
- кадровска структура	5
- техничка опременост	5

1.5. Рок за доставување на понудите: до 20.09.2000 год. до 12 часот, кога ќе се изврши и јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Со избраните најповолни понудувачи ќе се склучи рамковен договор за предметната набавка.

1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје Сектор за Инвестиции, соба број 222 секој работен ден од 8 до 11 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува:

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро сметка број 40100-620-16-25730522-1950, на АД "Македонски Телекомуникации" во "Комерцијална - Банка" АД - Скопје. кеј "Димитар Влахов" бр. 4, 1000 Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на главни испораки на стоки во последните три години,

- техничка опременост - опис на техничките постројки со кои располага понудувачот односно производителот и мерки што ги презел за обезбедување на квалитет,

- кадровска структура - посочување на технички лица задолжени за контрола на квалитетот.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација;

- доказ дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Странско правно лице кое се јавува како понудувач доставува сертификат за бонитет со извештај и мислење издадено од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во кое се наоѓа неговото

седиште, односно ревизорски извештај од независна ревизорска институција.

Сите горе наведени документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фото копија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 30 000 ДЕМ - во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето.

3.5. Понудата треба да содржи единични цени за секоја позиција од спецификацијата и тоа без ДДВ, а со сите останати давачки, изразени во ДЕМ.

3.6. Понудата треба да ги одржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понууда".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, најдоцна до 20.09.2000 год. до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик од Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 20.09.2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 141-431 или 070 200-305.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македонија го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2000 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари - август 2000 година во однос на просечните цени на мало во првото полугодие на 2000 година изнесува 2,8%.

Заменик на директорот,
Насер Мамути, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
2641. Одлука за начинот на плаќање на финансиските обврски на Владата на Република Македонија сврзани со процесот на приватизацијата на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации".....	4655
2642. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Света Луција	4655
2643. Одлука за исплата на еднократен надомест за испратнина.....	4655
2644. Одлука за определување царински контингенти при увоз на нафтени деривати...	4655
2645. Одлука за изменување на Одлуката за определување на царински квоти за II-то полугодие од 2000 година согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија.....	4656
2646. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	4656
2647. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	4656
2648. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	4657
2649. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	4657
2650. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	4658
2651. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	4659
2652. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	4659
2653. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	4671
Објава за движење на цените на мало во Република Македонија за месец август 2000 година.....	4686

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.